



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Службен гласник на Општина Прилеп – Излегува по потреба	31 Јули 2017 година Службен гласник број 7 Овој примерок чини 50 ден. Годишна претплата 2.000 ден.	Жиро с-ка при Комерцијална банка – Филијала Прилеп 300020000208779 ЕДБ 4021996117695
Адреса: „Прилепски бранители“ бр.1, тел.416-454, www.prilep.gov.mk, емаил: prilep@prilep.gov.mk		

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНУВАЊА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2017 ГОДИНА

1. Измените и дополнувања на Буџетот на Општина Прилеп за 2017 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1467/1
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр. 5/2002 год. и член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа Службен весник на РМ бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/09, 47/11 и 192/15 година, Советот на општина Прилеп на 65 седница, одржана на 31.07.2017 година донесе:

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА БУЏЕТОТ

на Општина Прилеп за 2017

1. Општ дел

Член 1
Буџетот на Општината Прилеп за 2017 година, се состои од :

I. Вкупни приходи	1.066.807.000	1.150.006.000
Даночни приходи	214.162.000	242.762.000
Неданочни приходи	74.897.000	76.252.000
Капитални приходи	89.980.000	99.980.000
Приходи од дотации	577.127.000	599.534.000
Приходи од трансфери	95.658.000	95.038.000
Приходи од донации	14.983.000	36.440.000
II. Вкупни расходи	1.057.657.000	1.140.856.000
Од утврдени намени	1.054.957.000	1.138.156.000
Расходи од резерви	2.700.000	2.700.000
III. Дефицит	9.150.000	9.150.000
IV. Финансирање	-9.150.000	-9.150.000
Прилив	0	0
Домаш. задолжувања	0	0
Странски заеми	0	0
Одлив	9.150.000	9.150.000
Отплата на главница	9.150.000	9.150.000

Член 2

Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи и тоа како Што следува :

БИЛАНС НА ПРИХОДИ - ребаланс

Ниво на: Ставка

		408.000.000	448.000.000	66.697.000	66.032.000	577.127.000	599.534.000	14.983.000	36.440.000	0	0	1.066.807.000	1.150.006.000
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски приходи		Приходи од самофинансирачки активности		Приходи од дотации		Приходи од донации		Приходи од кредити		Зкупни приходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	214.162.000	242.762.000	0	0	0	0	0	0	0	0	214.162.000	242.762.000
711	Данок од доход, од добиток и од капитални добиток	9.520.000	10.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.520.000	10.720.000
713	Данок на имот	70.449.000	83.449.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.449.000	83.449.000
717	Данок на специфични услуги	120.202.000	134.902.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.202.000	134.902.000
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	13.091.000	13.091.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.091.000	13.091.000
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	8.200.000	10.220.000	66.697.000	66.032.000	0	0	0	0	0	0	74.897.000	76.252.000
722	Глоби, судски и административни такси	4.700.000	5.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.700.000	5.600.000
723	Такси и надмостоци	700.000	1.000.000	64.547.000	64.182.000	0	0	0	0	0	0	65.247.000	65.182.000
724	Други владини услуги	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
725	Други неданочни приходи	2.800.000	3.420.000	1.850.000	1.850.000	0	0	0	0	0	0	4.650.000	5.270.000
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	89.980.000	99.980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	89.980.000	99.980.000
731	Продажба на капитални средства	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	9.000.000
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	80.980.000	90.980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.980.000	90.980.000
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	95.658.000	95.038.000	0	0	577.127.000	599.534.000	14.983.000	36.440.000	0	0	687.768.000	731.912.000
741	Трансфери од други нивоа на власт	95.038.000	95.038.000	0	0	577.127.000	599.534.000	0	0	0	0	672.165.000	694.572.000
742	Донации од странство	620.000	0	0	0	0	0	9.248.000	22.879.000	0	0	9.868.000	22.879.000
743	Капитални донации	0	0	0	0	0	0	0	7.626.000	0	0	0	7.626.000
744	Тековни донации	0	0	0	0	0	0	5.735.000	5.735.000	0	0	5.735.000	5.735.000

1

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

		408.000.000	448.000.000	66.697.000	66.032.000	577.127.000	599.534.000	14.983.000	36.440.000	0	0	1.066.807.000	1.150.006.000
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	13.150.000	23.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.150.000	23.150.000
461	Субвенции за јавни претпријатија	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000
463	Трансфери до невладини организации	2.000.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	4.500.000
464	Разни трансфери	3.150.000	10.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.150.000	10.650.000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	1.100.000	1.030.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.030.000
471	Социјални надмостоци	1.100.000	1.030.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.030.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	5.735.000	5.735.000	0	0	5.735.000	5.735.000
481	Градежни објекти	0	0	0	0	0	0	5.735.000	5.735.000	0	0	5.735.000	5.735.000

Ниво: Ставка

Ниво: Ставка

Категорија Ставка		Буџетски расходи		Расходи од самодинамизирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
О П И С		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
00	ГРАДОНАЧАЛНИК	3.274.000	3.274.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.274.000	3.274.000
ПРИХОДИ :													
000	ГРАДОНАЧАЛНИК	3.274.000	3.274.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.274.000	3.274.000
РАСХОДИ :													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	1.234.000	1.234.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.234.000	1.234.000
401	Основни плати	890.000	890.000	0	0	0	0	0	0	0	0	890.000	890.000
402	Придонеси за социјално осигурување	344.000	344.000	0	0	0	0	0	0	0	0	344.000	344.000
404	Надоместоци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.190.000	1.190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.190.000	1.190.000
420	Плати и дневни расходи	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
425	Договорни услуги	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
426	Други тековни расходи	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
464	Разни трансфери	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
000	ГРАДОНАЧАЛНИК	3.274.000	3.274.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.274.000	3.274.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	1.234.000	1.234.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.234.000	1.234.000
401	Основни плати	890.000	890.000	0	0	0	0	0	0	0	0	890.000	890.000
402	Придонеси за социјално осигурување	344.000	344.000	0	0	0	0	0	0	0	0	344.000	344.000
404	Надоместоци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.190.000	1.190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.190.000	1.190.000
420	Плати и дневни расходи	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
425	Договорни услуги	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
426	Други тековни расходи	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
464	Разни трансфери	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000

Ниво: Ставка

Ниво: Ставка

		408.000.000	448.000.000	66.697.000	66.932.000	577.127.000	599.534.000	14.983.000	36.440.000	0	0	1.066.867.000	1.150.006.000
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
E0	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	106.067.000	99.167.000	0	0	0	0	0	0	0	0	106.067.000	99.167.000
ПРИХОДИ:													
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	106.067.000	99.167.000	0	0	0	0	0	0	0	0	106.067.000	99.167.000
РАСХОДИ:													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	47.324.000	41.970.000	0	0	0	0	0	0	0	0	47.324.000	41.970.000
401	Основни плати	34.850.000	30.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	34.850.000	30.800.000
402	Придоноси за социјално осигурување	12.474.000	11.170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.474.000	11.170.000
404	Надоместоци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	46.313.000	44.767.000	0	0	0	0	0	0	0	0	46.313.000	44.767.000
420	Патни и дневни расходи	540.000	290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	540.000	290.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	15.623.000	15.073.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.623.000	15.073.000
423	Материјали и ситен инвентар	8.200.000	8.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.200.000	8.200.000
424	Поправки и тековно одржување	5.800.000	6.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	6.100.000
425	Договорни услуги	5.760.000	6.434.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.760.000	6.434.000
426	Други тековни расходи	7.870.000	7.870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.870.000	7.870.000
427	Привремени вработувања	2.500.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	800.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	306.000	306.000	0	0	0	0	0	0	0	0	306.000	306.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
480	Купување на опрема и машини	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
482	Други градежни објекти	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
486	Купување на возила	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	9.150.000	9.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.150.000	9.150.000
491	Отплата на главница до нерезидентни кредитори	9.150.000	9.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.150.000	9.150.000
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	106.067.000	99.167.000	0	0	0	0	0	0	0	0	106.067.000	99.167.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	47.324.000	41.970.000	0	0	0	0	0	0	0	0	47.324.000	41.970.000
401	Основни плати	34.850.000	30.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	34.850.000	30.800.000
402	Придоноси за социјално осигурување	12.474.000	11.170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.474.000	11.170.000
404	Надоместоци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

		408.000.000	448.000.000	66.697.000	66.032.000	577.127.000	599.534.000	14.983.000	36.440.000	0	0	1.066.897.000	1.150.006.000
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
42	СТОКИ И УСЛУГИ	46.313.000	44.767.000	0	0	0	0	0	0	0	0	46.313.000	44.767.000
420	Патни и дневни расходи	540.000	290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	540.000	290.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	15.623.000	15.073.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.623.000	15.073.000
423	Материјали и ситен инвентар	8.200.000	8.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.200.000	8.200.000
424	Поправки и тековно одржување	5.800.000	6.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	6.100.000
425	Договорни услуги	5.780.000	6.434.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.780.000	6.434.000
426	Други тековни расходи	7.870.000	7.870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.870.000	7.870.000
427	Привремени вработувања	2.500.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	800.000
43	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
432	Каматни плаќања кон домашни кредитори	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
480	Купување на опрема и машини	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
482	Други градежни објекти	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
486	Купување на возила	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	9.150.000	9.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.150.000	9.150.000
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	9.150.000	9.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.150.000	9.150.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

		408.000.000	448.000.000	66.697.000	66.032.000	577.127.000	599.534.000	14.983.000	36.440.000	0	0	1.066.807.000	1.150.006.000
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
F1	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
ПРИХОДИ :													
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
РАСХОДИ :													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
425	Договори услуги	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
425	Договори услуги	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

		408.000.000	448.000.000	66.697.000	66.032.000	577.127.000	599.534.000	14.983.000	36.440.000	0	0	1.066.897.000	1.150.006.000
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
G1	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	7.400.000	7.400.000	0	0	0	0	0	620.000	0	0	7.400.000	8.020.000
ПРИХОДИ :													
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	7.400.000	7.400.000	0	0	0	0	0	620000	0	0	7.400.000	8.020.000
РАСХОДИ :													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.100.000	2.850.000	0	0	0	0	0	620.000	0	0	3.100.000	3.470.000
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	Договорни услуги	2.800.000	2.550.000	0	0	0	0	0	620.000	0	0	2.800.000	3.170.000
426	Други тековни расходи	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
464	Разни трансфери	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.000.000	3.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.250.000
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
481	Градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	3.000.000	3.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.250.000
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	7.400.000	7.400.000	0	0	0	0	0	620.000	0	0	7.400.000	8.020.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.100.000	2.850.000	0	0	0	0	0	620000	0	0	3.100.000	3.470.000
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	Договорни услуги	2.800.000	2.550.000	0	0	0	0	0	620.000	0	0	2.800.000	3.170.000
426	Други тековни расходи	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
464	Разни трансфери	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.000.000	3.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.250.000
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
481	Градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	3.000.000	3.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.250.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

		408.000.000	448.000.000	66.697.000	66.032.000	577.127.000	599.534.000	14.983.000	36.440.000	0	0	1.006.807.000	1.150.006.000
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J0	ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
ПРИХОДИ :													
J00	ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
РАСХОДИ :													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
424	Поправки и тековно одржување	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
J00	ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
424	Поправки и тековно одржување	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

		408.000.000	448.000.000	66.697.000	66.032.000	577.127.000	599.534.000	14.983.000	36.440.000	0	0	1.066.807.000	1.150.006.000
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J3	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	24.000.000	26.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	26.000.000
ПРИХОДИ :													
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	24.000.000	26.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	26.000.000
РАСХОДИ :													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	24.000.000	26.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	26.000.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	16.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000.000	20.000.000
423	Материјали и ситен инвентар	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
424	Поправки и тековно одржување	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	24.000.000	26.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	26.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	24.000.000	26.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	26.000.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	16.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000.000	20.000.000
423	Материјали и ситен инвентар	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
424	Поправки и тековно одржување	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

		408.000.000	448.000.000	66.697.000	66.032.000	577.127.000	599.534.000	14.983.000	36.440.000	0	0	1.066.897.000	1.150.006.000
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J4	ЈАВНА ЧИСТОТА	12.321.000	12.321.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.321.000	12.321.000
ПРИХОДИ :													
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	12.321.000	12.321.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.321.000	12.321.000
РАСХОДИ :													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	12.321.000	12.321.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.321.000	12.321.000
424	Поправки и тековно одржување	12.321.000	12.321.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.321.000	12.321.000
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	12.321.000	12.321.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.321.000	12.321.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	12.321.000	12.321.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.321.000	12.321.000
424	Поправки и тековно одржување	12.321.000	12.321.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.321.000	12.321.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

		408.000.000	448.000.000	66.697.000	66.032.000	577.127.000	599.534.000	14.983.000	36.440.000	0	0	1.066.897.000	1.150.006.000
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J5	ЈАВЕН ЛОКАЛЕН ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ	5.060.000	5.060.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.060.000	5.060.000
ПРИХОДИ :													
J50	ЈАВЕН ЛОКАЛЕН ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ	5.060.000	5.060.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.060.000	5.060.000
РАСХОДИ :													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.080.000	1.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.080.000	1.080.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.080.000	1.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.080.000	1.080.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
461	Субвенции за јавни претпријатија	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
J50	ЈАВЕН ЛОКАЛЕН ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ	5.060.000	5.060.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.060.000	5.060.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.080.000	1.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.080.000	1.080.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.080.000	1.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.080.000	1.080.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
461	Субвенции за јавни претпријатија	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

		408.000.000	448.000.000	66.697.000	66.032.000	577.127.000	599.534.000	14.983.000	36.440.000	0	0	1.006.807.000	1.150.006.000
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J6	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈОТ	15.000.000	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	24.000.000
ПРИХОДИ:													
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈОТ	15.000.000	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	24.000.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	15.000.000	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	24.000.000
424	Поправки и тековно одржување	15.000.000	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	24.000.000
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ	15.000.000	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	24.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	15.000.000	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	24.000.000
424	Поправки и тековно одржување	15.000.000	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	24.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

		408.000.000	448.000.000	66.697.000	66.032.000	577.127.000	599.534.000	14.983.000	36.440.000	0	0	1.066.897.000	1.150.006.000
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J7	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	40.000.000
ПРИХОДИ :													
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	40.000.000
РАСХОДИ :													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	40.000.000
461	Субвенции за јавни претпријатија	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	40.000.000
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	40.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	40.000.000
461	Субвенции за јавни претпријатија	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	40.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

		408.000.000	448.000.000	66.697.000	66.032.000	577.127.000	599.534.000	14.983.000	36.440.000	0	0	1.066.807.000	1.150.006.000
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J8	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	2.500.000	3.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	3.320.000
ПРИХОДИ :													
J80	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	2.500.000	3.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	3.320.000
РАСХОДИ :													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.500.000	3.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	3.320.000
424	Поправки и тековно одржување	2.000.000	2.820.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.820.000
425	Договорни услуги	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
J80	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	2.500.000	3.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	3.320.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.500.000	3.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	3.320.000
424	Поправки и тековно одржување	2.000.000	2.820.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.820.000
425	Договорни услуги	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

		408.000.000	448.000.000	66.697.000	66.032.000	577.127.000	599.534.000	14.983.000	36.440.000	0	0	1.066.807.000	1.150.006.000
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J9	ОДРЖУВАЊЕ НА ПРОСТОРИ ЗА ПАРКИРАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ :													
J90	ОДРЖУВАЊЕ НА ПРОСТОРИ ЗА ПАРКИРАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАСХОДИ :													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J90	ОДРЖУВАЊЕ НА ПРОСТОРИ ЗА ПАРКИРАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

		408.000.000	448.000.000	66.697.000	66.032.000	577.127.000	599.534.000	14.983.000	36.440.000	0	0	1.006.807.000	1.150.006.000
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
JA	ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	9.000.000
ПРИХОДИ :													
JA0	ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	9.000.000
РАСХОДИ :													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	9.000.000
482	Други градежни објекти	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	9.000.000
JA0	ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	9.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	9.000.000
482	Други градежни објекти	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	9.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

		408.000.000	448.000.000	66.697.000	66.032.000	577.127.000	599.534.000	14.983.000	36.440.000	0	0	1.066.807.000	1.150.006.000
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
Ј0	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	53.500.000	79.200.000	0	0	0	0	0	7.826.000	0	0	53.500.000	87.026.000
ПРИХОДИ :													
Ј00	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	13.500.000	39.200.000	0	0	0	0	0	7826000	0	0	13.500.000	47.026.000
Ј0А	ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ И ПАТИШТА ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	40.000.000
РАСХОДИ :													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	53.500.000	79.200.000	0	0	0	0	0	7.826.000	0	0	53.500.000	87.026.000
482	Други градежни објекти	51.500.000	77.200.000	0	0	0	0	0	7.826.000	0	0	51.500.000	85.026.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Ј00	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И	13.500.000	39.200.000	0	0	0	0	0	7.826.000	0	0	13.500.000	47.026.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	13.500.000	39.200.000	0	0	0	0	0	7826000	0	0	13.500.000	47.026.000
482	Други градежни објекти	11.500.000	37.200.000	0	0	0	0	0	7.826.000	0	0	11.500.000	45.026.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Ј0А	ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ И ПАТИШТА ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	40.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	40.000.000
482	Други градежни објекти	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	40.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

		408.000.000	448.000.000	66.697.000	66.032.000	577.127.000	599.534.000	14.983.000	36.440.000	0	0	1.006.807.000	1.150.006.000
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
JG	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ	3.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.000.000
ПРИХОДИ :													
JG0	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ	3.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.000.000
JGA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАСХОДИ :													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.000.000
482	Други градежни објекти	3.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.000.000
JG0	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ	3.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.000.000
482	Други градежни објекти	3.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.000.000
JGA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

		408.000.000	448.000.000	66.697.000	66.032.000	577.127.000	599.534.000	14.983.000	36.440.000	0	0	1.006.807.000	1.150.006.000
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
JI	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	11.500.000	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500.000	10.500.000
ПРИХОДИ :													
JIO	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	5.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	4.500.000
JIA	РЕГУЛАЦИЈА НА РЕЧНО КОРИТО НА ГРАДСКА РЕКА	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
РАСХОДИ :													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	11.500.000	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500.000	10.500.000
482	Други градежни објекти	11.500.000	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500.000	10.500.000
JIO	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВ	5.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	4.500.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	4.500.000
482	Други градежни објекти	5.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	4.500.000
JIA	РЕГУЛАЦИЈА НА РЕЧНО КОРИТО НА ГРАДСКА РЕКА	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
482	Други градежни објекти	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

		408.000.000	448.000.000	66.697.000	66.032.000	577.127.000	599.534.000	14.983.000	36.440.000	0	0	1.066.807.000	1.150.006.000
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J.	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
ПРИХОДИ :													
J.0	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
J.A	ИЗГРАДБА НА ПОТПОРНИ СИДОВИ	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
РАСХОДИ :													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
482	Други градежни објекти	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
J.0	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
482	Други градежни објекти	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
J.A	ИЗГРАДБА НА ПОТПОРНИ СИДОВИ	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
482	Други градежни објекти	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

		408.000.000	448.000.000	66.697.000	66.032.000	577.127.000	599.534.000	14.983.000	36.440.000	0	0	1.006.807.000	1.150.006.000
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
JN	УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
ПРИХОДИ :													
JN0	УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
РАСХОДИ :													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
480	Купување на опрема и машини	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
482	Други градежни објекти	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
JN0	УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
480	Купување на опрема и машини	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
482	Други градежни објекти	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

		408.000.000	448.000.000	66.697.000	66.032.000	577.127.000	599.534.000	14.983.000	36.440.000	0	0	1.066.807.000	1.150.006.000
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
ЈР	ЈАВЕН ПРЕВОЗ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ :													
ЈР0	ЈАВЕН ПРЕВОЗ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАСХОДИ :													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Купување на возила	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЈР0	ЈАВЕН ПРЕВОЗ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Купување на возила	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

		408.000.000	448.000.000	66.697.000	66.032.000	577.127.000	599.534.000	14.983.000	36.440.000	0	0	1.066.807.000	1.150.006.000
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
K1	БИБЛИОТЕКАРСТВО	0	0	700.000	700.000	5.162.000	5.540.000	0	0	0	0	5.852.000	9.540.000
ПРИХОДИ :													
K10	БИБЛИОТЕКАРСТВО	0	0	700.000	700.000	5.162.000	5.540.000	0	0	0	0	5.852.000	9.540.000
РАСХОДИ :													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	6.285.000	6.285.000	0	0	0	0	6.285.000	6.285.000
401	Основни плати	0	0	0	0	4.620.000	4.620.000	0	0	0	0	4.620.000	4.620.000
402	Придонеси за социјално осигурување	0	0	0	0	1.665.000	1.665.000	0	0	0	0	1.665.000	1.665.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	700.000	700.000	1.897.000	2.555.000	0	0	0	0	2.597.000	3.255.000
420	Патни и дневни расходи	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	140.000	140.000	950.000	950.000	0	0	0	0	1.090.000	1.090.000
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	200.000	200.000	430.000	568.000	0	0	0	0	630.000	768.000
424	Поправки и тековно одржување	0	0	150.000	150.000	250.000	500.000	0	0	0	0	400.000	650.000
425	Договорни услуги	0	0	110.000	110.000	171.000	441.000	0	0	0	0	281.000	551.000
426	Други тековни расходи	0	0	50.000	50.000	96.000	96.000	0	0	0	0	146.000	146.000
K10	БИБЛИОТЕКАРСТВО	0	0	700.000	700.000	5.162.000	5.540.000	0	0	0	0	5.852.000	9.540.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	6.285.000	6.285.000	0	0	0	0	6.285.000	6.285.000
401	Основни плати	0	0	0	0	4.620.000	4.620.000	0	0	0	0	4.620.000	4.620.000
402	Придонеси за социјално осигурување	0	0	0	0	1.665.000	1.665.000	0	0	0	0	1.665.000	1.665.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	700.000	700.000	1.897.000	2.555.000	0	0	0	0	2.597.000	3.255.000
420	Патни и дневни расходи	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	140.000	140.000	950.000	950.000	0	0	0	0	1.090.000	1.090.000
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	200.000	200.000	430.000	568.000	0	0	0	0	630.000	768.000
424	Поправки и тековно одржување	0	0	150.000	150.000	250.000	500.000	0	0	0	0	400.000	650.000
425	Договорни услуги	0	0	110.000	110.000	171.000	441.000	0	0	0	0	281.000	551.000
426	Други тековни расходи	0	0	50.000	50.000	96.000	96.000	0	0	0	0	146.000	146.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

		408.000.000	448.000.000	66.697.000	66.032.000	577.127.000	599.534.000	14.983.000	36.440.000	0	0	1.066.807.000	1.150.006.000
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
K4	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	9.500.000	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500.000	10.500.000
ПРИХОДИ :													
K40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	9.500.000	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500.000	10.500.000
РАСХОДИ :													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	5.500.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
423	Материјали и ситен инвентар	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
425	Договорни услуги	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
426	Други тековни расходи	1.420.000	1.420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.420.000	1.420.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	5.000.000
464	Разни трансфери	4.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	5.000.000
K40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	9.500.000	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500.000	10.500.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	5.500.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
423	Материјали и ситен инвентар	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
425	Договорни услуги	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
426	Други тековни расходи	1.420.000	1.420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.420.000	1.420.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	5.000.000
464	Разни трансфери	4.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	5.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

		408.000.000	448.000.000	66.697.000	66.032.000	577.127.000	599.534.000	14.983.000	36.440.000	0	0	1.006.807.000	1.150.006.000
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
КА	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
ПРИХОДИ :													
КА0	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
РАСХОДИ :													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
482	Други градежни објекти	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
КА0	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО (КАПИТАЛНИ)	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
482	Други градежни објекти	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

		408.000.000	448.000.000	66.697.000	66.032.000	577.127.000	599.534.000	14.983.000	36.440.000	0	0	1.066.807.000	1.150.006.000
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
L0	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	6.500.000	11.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	11.500.000
ПРИХОДИ :													
L00	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	6.500.000	11.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	11.500.000
РАСХОДИ :													
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.500.000	11.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	11.500.000
463	Трансфери до невладини организации	5.500.000	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	10.500.000
464	Разни трансфери	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
L00	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	6.500.000	11.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	11.500.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.500.000	11.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	11.500.000
463	Трансфери до невладини организации	5.500.000	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	10.500.000
464	Разни трансфери	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

		408.000.000	448.000.000	66.697.000	66.032.000	577.127.000	599.534.000	14.983.000	36.440.000	0	0	1.066.807.000	1.150.006.000
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
LA	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	30.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	28.000.000
ПРИХОДИ :													
LA0	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	30.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	28.000.000
РАСХОДИ :													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	30.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	28.000.000
482	Други градежни објекти	30.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	28.000.000
LA0	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	30.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	28.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	30.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	28.000.000
482	Други градежни објекти	30.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	28.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

		408.000.000	448.000.000	66.697.000	66.032.000	577.127.000	599.534.000	14.983.000	36.440.000	0	0	1.066.807.000	1.150.006.000
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
N1	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	0	0	11.622.000	10.377.000	307.196.000	322.502.000	151.000	151.000	0	0	319.171.000	333.030.000
ПРИХОДИ :													
N10	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	0	0	11.622.000	10.377.000	307.196.000	322.502.000	151000	151000	0	0	319.171.000	333.030.000
РАСХОДИ :													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	250.800.000	251.800.000	0	0	0	0	250.800.000	251.800.000
401	Основни плати	0	0	0	0	183.000.000	183.700.000	0	0	0	0	183.000.000	183.700.000
402	Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	67.800.000	68.100.000	0	0	0	0	67.800.000	68.100.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	11.486.000	10.041.000	55.238.000	69.534.000	28.000	28.000	0	0	66.744.000	79.603.000
420	Патни и дневни расходи	0	0	428.000	428.000	0	0	28.000	28.000	0	0	456.000	456.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	187.000	187.000	33.191.000	32.391.000	0	0	0	0	33.378.000	32.578.000
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	3.095.000	3.095.000	6.422.000	7.452.000	0	0	0	0	9.517.000	10.547.000
424	Поправки и тековно одржување	0	0	911.000	911.000	4.057.000	17.331.000	0	0	0	0	4.968.000	18.242.000
425	Договорни услуги	0	0	6.054.000	5.109.000	10.160.000	10.960.000	0	0	0	0	16.714.000	15.969.000
426	Други тековни расходи	0	0	311.000	311.000	1.400.000	1.500.000	0	0	0	0	1.711.000	1.811.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	1.168.000	1.168.000	0	0	0	0	1.168.000	1.168.000
464	Разни трансфери	0	0	0	0	1.168.000	1.168.000	0	0	0	0	1.168.000	1.168.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	336.000	336.000	0	0	123.000	123.000	0	0	459.000	459.000
480	Купување на опрема и машини	0	0	118.000	118.000	0	0	0	0	0	0	118.000	118.000
483	Купување на мебел	0	0	148.000	148.000	0	0	123.000	123.000	0	0	271.000	271.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
N10	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	0	0	11.622.000	10.377.000	307.196.000	322.502.000	151.000	151.000	0	0	319.171.000	333.030.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	250.800.000	251.800.000	0	0	0	0	250.800.000	251.800.000
401	Основни плати	0	0	0	0	183.000.000	183.700.000	0	0	0	0	183.000.000	183.700.000
402	Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	67.800.000	68.100.000	0	0	0	0	67.800.000	68.100.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	11.486.000	10.041.000	55.238.000	69.534.000	28000	28000	0	0	66.744.000	79.603.000
420	Патни и дневни расходи	0	0	428.000	428.000	0	0	28.000	28.000	0	0	456.000	456.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	187.000	187.000	33.191.000	32.391.000	0	0	0	0	33.378.000	32.578.000
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	3.095.000	3.095.000	6.422.000	7.452.000	0	0	0	0	9.517.000	10.547.000
424	Поправки и тековно одржување	0	0	911.000	911.000	4.057.000	17.331.000	0	0	0	0	4.968.000	18.242.000
425	Договорни услуги	0	0	6.054.000	5.109.000	10.160.000	10.960.000	0	0	0	0	16.714.000	15.969.000
426	Други тековни расходи	0	0	311.000	311.000	1.400.000	1.500.000	0	0	0	0	1.711.000	1.811.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	1.168.000	1.168.000	0	0	0	0	1.168.000	1.168.000
464	Разни трансфери	0	0	0	0	1.168.000	1.168.000	0	0	0	0	1.168.000	1.168.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

		408.000.000	448.000.000	66.697.000	66.032.000	577.127.000	599.534.000	14.983.000	36.440.000	0	0	1.066.807.000	1.150.006.000
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	336.000	336.000	0	0	123000	123000	0	0	459.000	459.000
480	Купување на опрема и машини	0	0	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
483	Купување на мебел	0	0	145.000	145.000	0	0	123.000	123.000	0	0	271.000	271.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

		408.000.000	448.000.000	66.697.000	66.032.000	577.127.000	599.534.000	14.983.000	36.440.000	0	0	1.006.807.000	1.150.006.000
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
N2	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	3.000.000	3.000.000	9.805.000	10.585.000	185.279.000	185.512.000	8.632.000	21.643.000	0	0	206.716.000	223.740.000
ПРИХОДИ :													
N20	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	3.000.000	3.000.000	9.805.000	10.585.000	185.279.000	185.512.000	8632000	21643000	0	0	206.716.000	223.740.000
РАСХОДИ :													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	145.200.000	145.200.000	0	0	0	0	145.200.000	145.200.000
401	Основни плати	0	0	0	0	105.700.000	105.700.000	0	0	0	0	105.700.000	105.700.000
402	Придонеси за социјално осигурување	0	0	0	0	39.500.000	39.500.000	0	0	0	0	39.500.000	39.500.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.000.000	3.000.000	9.473.000	9.923.000	40.079.000	43.312.000	8.632.000	21.643.000	0	0	61.184.000	77.878.000
420	Патни и дневни расходи	0	0	515.000	515.000	0	0	6.345.000	13.634.000	0	0	6.860.000	14.149.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	262.000	262.000	15.300.000	15.300.000	0	0	0	0	15.562.000	15.562.000
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	2.514.000	2.539.000	2.197.000	2.197.000	217.000	107.000	0	0	4.928.000	4.843.000
424	Поправки и тековно одржување	0	0	1.579.000	1.679.000	1.760.000	3.160.000	0	0	0	0	3.339.000	5.039.000
425	Договорни услуги	3.000.000	3.000.000	3.627.000	3.657.000	20.512.000	22.345.000	1.909.000	7.697.000	0	0	29.248.000	36.699.000
426	Други тековни расходи	0	0	756.000	851.000	310.000	310.000	161.000	205.000	0	0	1.227.000	1.366.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000
464	Разни трансфери	0	0	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	290.000	620.000	0	0	0	0	0	0	290.000	620.000
480	Купување на опрема и машини	0	0	150.000	460.000	0	0	0	0	0	0	150.000	460.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	140.000	160.000	0	0	0	0	0	0	140.000	160.000
N20	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	3.000.000	3.000.000	9.805.000	10.585.000	185.279.000	185.512.000	8.632.000	21.643.000	0	0	206.716.000	223.740.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	145.200.000	145.200.000	0	0	0	0	145.200.000	145.200.000
401	Основни плати	0	0	0	0	105.700.000	105.700.000	0	0	0	0	105.700.000	105.700.000
402	Придонеси за социјално осигурување	0	0	0	0	39.500.000	39.500.000	0	0	0	0	39.500.000	39.500.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.000.000	3.000.000	9.473.000	9.923.000	40.079.000	43.312.000	8632000	21643000	0	0	61.184.000	77.878.000
420	Патни и дневни расходи	0	0	515.000	515.000	0	0	6.345.000	13.634.000	0	0	6.860.000	14.149.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	262.000	262.000	15.300.000	15.300.000	0	0	0	0	15.562.000	15.562.000
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	2.514.000	2.539.000	2.197.000	2.197.000	217.000	107.000	0	0	4.928.000	4.843.000
424	Поправки и тековно одржување	0	0	1.579.000	1.679.000	1.760.000	3.160.000	0	0	0	0	3.339.000	5.039.000
425	Договорни услуги	3.000.000	3.000.000	3.627.000	3.657.000	20.512.000	22.345.000	1.909.000	7.697.000	0	0	29.248.000	36.699.000
426	Други тековни расходи	0	0	756.000	851.000	310.000	310.000	161.000	205.000	0	0	1.227.000	1.366.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000
464	Разни трансфери	0	0	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

		408.000.000	448.000.000	66.697.000	66.032.000	577.127.000	599.534.000	14.983.000	36.440.000	0	0	1.066.897.000	1.150.006.000
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	290.000	620.000	0	0	0	0	0	0	290.000	620.000
480	Купување на опрема и машини	0	0	150.000	400.000	0	0	0	0	0	0	150.000	400.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	140.000	160.000	0	0	0	0	0	0	140.000	160.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

		408.000.000	448.000.000	66.697.000	66.032.000	577.127.000	599.534.000	14.983.000	36.440.000	0	0	1.006.807.000	1.150.006.000
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
NA	ОБРАЗОВАНИЕ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	9.600.000	9.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.600.000	9.600.000
ПРИХОДИ :													
NA0	ОБРАЗОВАНИЕ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	9.600.000	9.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.600.000	9.600.000
NAA	ИЗГРАДБА НА УЧИЛИШТЕ ВО НАСЕЛБА СТОЧЕН ПАЗАР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАСХОДИ :													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	9.600.000	9.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.600.000	9.600.000
481	Градежни објекти	9.600.000	9.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.600.000	9.600.000
NA0	ОБРАЗОВАНИЕ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	9.600.000	9.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.600.000	9.600.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	9.600.000	9.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.600.000	9.600.000
481	Градежни објекти	9.600.000	9.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.600.000	9.600.000
NAA	ИЗГРАДБА НА УЧИЛИШТЕ ВО НАСЕЛБА СТОЧЕН ПАЗАР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
481	Градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

		408.000.000	448.000.000	66.697.000	66.032.000	577.127.000	599.534.000	14.983.000	36.440.000	0	0	1.006.807.000	1.150.006.000
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
V1	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	0	0	27.250.000	27.250.000	43.670.000	46.095.000	465.000	465.000	0	0	71.385.000	73.810.000
ПРИХОДИ :													
V10	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	0	0	27.250.000	27.250.000	43.670.000	46.095.000	465000	465000	0	0	71.385.000	73.810.000
РАСХОДИ :													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	39.287.000	37.287.000	0	0	0	0	39.287.000	37.287.000
401	Основни плати	0	0	0	0	26.778.000	26.778.000	0	0	0	0	26.778.000	26.778.000
402	Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	10.509.000	10.509.000	0	0	0	0	10.509.000	10.509.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	27.250.000	27.250.000	4.158.000	8.583.000	465.000	465.000	0	0	31.873.000	36.298.000
420	Патни и дневни расходи	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	3.620.000	3.620.000	4.158.000	6.583.000	0	0	0	0	7.978.000	10.403.000
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	16.960.000	14.960.000	0	0	465.000	465.000	0	0	17.425.000	15.425.000
424	Поправки и тековно одржување	0	0	4.640.000	6.640.000	0	2.000.000	0	0	0	0	4.640.000	8.640.000
425	Договорни услуги	0	0	1.230.000	1.230.000	0	0	0	0	0	0	1.230.000	1.230.000
426	Други тековни расходи	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	225.000	225.000	0	0	0	0	225.000	225.000
464	Разни трансфери	0	0	0	0	225.000	225.000	0	0	0	0	225.000	225.000
V10	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	0	0	27.250.000	27.250.000	43.670.000	46.095.000	465.000	465.000	0	0	71.385.000	73.810.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	39.287.000	37.287.000	0	0	0	0	39.287.000	37.287.000
401	Основни плати	0	0	0	0	26.778.000	26.778.000	0	0	0	0	26.778.000	26.778.000
402	Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	10.509.000	10.509.000	0	0	0	0	10.509.000	10.509.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	27.250.000	27.250.000	4.158.000	8.583.000	465000	465000	0	0	31.873.000	36.298.000
420	Патни и дневни расходи	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	3.620.000	3.620.000	4.158.000	6.583.000	0	0	0	0	7.978.000	10.403.000
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	16.960.000	14.960.000	0	0	465.000	465.000	0	0	17.425.000	15.425.000
424	Поправки и тековно одржување	0	0	4.640.000	6.640.000	0	2.000.000	0	0	0	0	4.640.000	8.640.000
425	Договорни услуги	0	0	1.230.000	1.230.000	0	0	0	0	0	0	1.230.000	1.230.000
426	Други тековни расходи	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	225.000	225.000	0	0	0	0	225.000	225.000
464	Разни трансфери	0	0	0	0	225.000	225.000	0	0	0	0	225.000	225.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

		408.000.000	448.000.000	66.697.000	66.032.000	577.127.000	599.534.000	14.983.000	36.440.000	0	0	1.066.807.000	1.150.006.000
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
V2	ДОМОВИ ЗА СТАРИ	3.500.000	3.500.000	17.120.000	17.120.000	15.250.000	16.037.000	0	0	0	0	35.870.000	36.657.000
ПРИХОДИ :													
V20	ДОМОВИ ЗА СТАРИ	3.500.000	3.500.000	17.120.000	17.120.000	15.250.000	16.037.000	0	0	0	0	35.870.000	36.657.000
РАСХОДИ :													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	5.400.000	5.400.000	5.100.000	5.100.000	0	0	0	0	10.500.000	10.500.000
401	Основни плати	0	0	3.900.000	3.900.000	3.700.000	3.700.000	0	0	0	0	7.600.000	7.600.000
402	Придоноси за социјално осигурување	0	0	1.500.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	2.900.000	2.900.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.500.000	3.500.000	11.020.000	10.988.000	10.015.000	10.802.000	0	0	0	0	24.535.000	25.290.000
420	Патни и дневни расходи	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	3.010.000	3.010.000	2.515.000	3.802.000	0	0	0	0	5.525.000	6.812.000
423	Материјали и ситен инвентар	3.500.000	3.500.000	6.380.000	6.148.000	7.500.000	7.000.000	0	0	0	0	17.380.000	16.648.000
424	Поправки и тековно одржување	0	0	660.000	660.000	0	0	0	0	0	0	660.000	660.000
425	Договорни услуги	0	0	800.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	800.000	1.000.000
426	Други тековни расходи	0	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	135.000	135.000	0	0	0	0	135.000	135.000
464	Разни трансфери	0	0	0	0	135.000	135.000	0	0	0	0	135.000	135.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	700.000	732.000	0	0	0	0	0	0	700.000	732.000
480	Купување на опрема и машини	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
482	Други градежни објекти	0	0	520.000	520.000	0	0	0	0	0	0	520.000	520.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	32.000
V20	ДОМОВИ ЗА СТАРИ	3.500.000	3.500.000	17.120.000	17.120.000	15.250.000	16.037.000	0	0	0	0	35.870.000	36.657.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	5.400.000	5.400.000	5.100.000	5.100.000	0	0	0	0	10.500.000	10.500.000
401	Основни плати	0	0	3.900.000	3.900.000	3.700.000	3.700.000	0	0	0	0	7.600.000	7.600.000
402	Придоноси за социјално осигурување	0	0	1.500.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	2.900.000	2.900.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.500.000	3.500.000	11.020.000	10.988.000	10.015.000	10.802.000	0	0	0	0	24.535.000	25.290.000
420	Патни и дневни расходи	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	3.010.000	3.010.000	2.515.000	3.802.000	0	0	0	0	5.525.000	6.812.000
423	Материјали и ситен инвентар	3.500.000	3.500.000	6.380.000	6.148.000	7.500.000	7.000.000	0	0	0	0	17.380.000	16.648.000
424	Поправки и тековно одржување	0	0	660.000	660.000	0	0	0	0	0	0	660.000	660.000
425	Договорни услуги	0	0	800.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	800.000	1.000.000
426	Други тековни расходи	0	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	135.000	135.000	0	0	0	0	135.000	135.000
464	Разни трансфери	0	0	0	0	135.000	135.000	0	0	0	0	135.000	135.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

		408.000.000	448.000.000	66.697.000	66.032.000	577.127.000	599.534.000	14.983.000	36.440.000	0	0	1.006.807.000	1.150.006.000
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	700.000	732.000	0	0	0	0	0	0	700.000	732.000
480	Купување на опрема и машини	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
482	Други градежни објекти	0	0	520.000	520.000	0	0	0	0	0	0	520.000	520.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	32.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

		408.000.000	448.000.000	66.697.000	66.032.000	577.127.000	599.534.000	14.983.000	36.440.000	0	0	1.066.807.000	1.150.006.000
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
VA	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ :													
VA0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАСХОДИ :													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
481	Градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VA0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦА (КАПИТАЛНИ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
481	Градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

		408.000.000	448.000.000	66.697.000	66.032.000	577.127.000	599.534.000	14.983.000	36.440.000	0	0	1.066.807.000	1.150.006.000
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
W0	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	5.668.000	5.668.000	0	0	17.548.000	17.548.000	0	0	0	0	23.416.000	23.416.000
ПРИХОДИ :													
W00	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	5.668.000	5.668.000	0	0	17.548.000	17.548.000	0	0	0	0	23.416.000	23.416.000
РАСХОДИ :													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	17.548.000	17.548.000	0	0	0	0	17.548.000	17.548.000
401	Основни плати	0	0	0	0	12.205.000	12.205.000	0	0	0	0	12.205.000	12.205.000
402	Придонеси за социјално осигурување	0	0	0	0	5.343.000	5.343.000	0	0	0	0	5.343.000	5.343.000
404	Надоместоци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.015.000	5.015.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.015.000	5.015.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.150.000	2.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.150.000	2.150.000
423	Материјали и ситен инвентар	830.000	830.000	0	0	0	0	0	0	0	0	830.000	830.000
424	Поправки и тековно одржување	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
425	Договорни услуги	245.000	245.000	0	0	0	0	0	0	0	0	245.000	245.000
426	Други тековни расходи	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
427	Привремени вработувања	640.000	640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	640.000	640.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	853.000	853.000	0	0	0	0	0	0	0	0	853.000	853.000
480	Купување на опрема и машини	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
482	Други градежни објекти	743.000	743.000	0	0	0	0	0	0	0	0	743.000	743.000
W00	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	5.668.000	5.668.000	0	0	17.548.000	17.548.000	0	0	0	0	23.416.000	23.416.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	17.548.000	17.548.000	0	0	0	0	17.548.000	17.548.000
401	Основни плати	0	0	0	0	12.205.000	12.205.000	0	0	0	0	12.205.000	12.205.000
402	Придонеси за социјално осигурување	0	0	0	0	5.343.000	5.343.000	0	0	0	0	5.343.000	5.343.000
404	Надоместоци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.015.000	5.015.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.015.000	5.015.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.150.000	2.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.150.000	2.150.000
423	Материјали и ситен инвентар	830.000	830.000	0	0	0	0	0	0	0	0	830.000	830.000
424	Поправки и тековно одржување	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
425	Договорни услуги	245.000	245.000	0	0	0	0	0	0	0	0	245.000	245.000
426	Други тековни расходи	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
427	Привремени вработувања	640.000	640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	640.000	640.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	853.000	853.000	0	0	0	0	0	0	0	0	853.000	853.000
480	Купување на опрема и машини	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
482	Други градежни објекти	743.000	743.000	0	0	0	0	0	0	0	0	743.000	743.000

Член 4

Измените и дополнувањата на Буџетот на Општината за 2017 година влегува во сила со денот на објавување во службен гласник на Општината.

Бр. 35- 1465/2
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА
ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2017 ГОДИНА

1. Одлуката за измена на одлуката за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2017 година, се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1467/2
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/2002), врз основа на член 26 став 1 точка 4 и член 60 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11 /2008), и член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2017 година

член 1

Со оваа одлука се вршат измени во Одлуката бр. 25-2705/3 од 27.12.2016 година.

Член 2

Се брише став 2 во членот 5 од Одлуката за извршување на Буџет на Општина Прилеп за 2017 година бр. 25-2705/3 од 27.12.2016 година.

член 3

Оваа одлука е во целост составен дел на одлуката бр. 25-2705/3 од 27.12.2016 година.

Член 4

Останатите одредби од одлуката бр. 25-2705/3 од 27.12.2016 година остануваат непорменети.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Прилеп”.

Бр. 35- 1465/3
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП
ЗА ВТОР КВАРТАЛ ОД 2017 ГОДИНА

1. Квартален Извештај за Извршување на Буџетот на Општина Прилеп за втор квартал од 2017 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1467/3
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Образец К1

Квартален извештај за извршувањето на буџетот за општина ПРИЛЕП за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 31.01.2017 година до 30.06.2017 година

Општина: ПРИЛЕП
година: --- --

(документ, година) (документ, година)

Датум на поднесување на извештајот: 14.07.2017

(им, месец, година)

Приходи - Квартал втор	Буџет за 2017 година		Наменски делови за 2017 година		Самостоятелна активност за 2017 година		Донации за 2017 година		Кредити за 2017 година		(во денари)		
	План	Реализација за квартал	План	Реализација за квартал	План	Реализација за квартал	План	Реализација за квартал	План	Реализација за квартал	План	Реализација за квартал	Останок на реализација до крај на 2017
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	318.020.000	151.090.987	589.534.000	299.559.736	66.097.000	20.761.444	22.809.000	9.377.832			1.007.060.000	474.389.905	532.770.408
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	270.547.000	124.550.611	589.534.000	277.690.654	65.371.000	17.940.717	9.125.000	1.712.176			944.577.000	421.294.157	523.282.843
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	89.980.000	16.415.407									89.980.000	16.415.407	71.564.593
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	137.453.000	34.982.496			1.308.000	109.941	13.084.000	7.665.657			152.483.000	42.758.088	199.704.912
711 ДАВОЧНИ ПРИХОДИ	214.162.000	98.276.249									214.162.000	98.276.249	115.885.751
712 Давок од додел, од добивка и од капитални добивки	9.820.000	5.110.796									9.820.000	5.110.796	4.709.204
713 Давокот на имот	70.449.000	34.010.938									70.449.000	34.010.938	36.438.062
714 Давокот на сток и услуги													
715 Давок од меѓународна трговија и трансакции (влезни и излезни)													
717 Давок на специфична услуга	120.202.000	49.945.016									120.202.000	49.945.016	70.256.984
718 Такси на користење или дозвола за право на дејност	13.691.000	6.209.499									13.691.000	6.209.499	7.481.501
721 ПРО-ДАВОЧНИ ПРИХОДИ	8.200.000	4.494.229		235.732	66.097.000	20.761.444					74.697.000	25.491.407	49.405.593
722 Преправените приходи и приходи од имот													
723 Гамби, судски и административни такси	4.760.000	2.536.412				6.290					4.760.000	2.544.602	2.155.398
725 Такси и надоместок	760.000	501.518			64.947.000	20.656.476					65.547.000	21.157.994	44.389.006
724 Други влезни услуги		143.476				9.100						162.600	
725 Други влезни приходи	2.800.000	1.500.829		235.732	1.850.000	89.500					4.690.000	1.626.061	3.063.939
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	95.658.000	51.820.105	589.534.000	292.324.086			22.809.000	9.377.832			718.001.000	353.521.941	364.479.059
741 Трансфери од други ниво на власт	95.658.000	51.804.608	589.534.000	292.324.086							994.572.000	351.433.129	343.136.873
742 Доносии од странство	620.000	13.500					9.248.000	1.646.936			9.868.000	1.662.436	8.205.564
743 Капитални доносии							7.826.000						
744 Гранични доносии							5.735.000	426.376			5.735.000	426.376	5.308.624
75 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ													
751 Краткорочни позајмици во земјата													
753 Долгорочни облигации													
754 Друго домашно задолжување													
76 ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО													
761 Меѓународни реномирани облигации													
762 Странски облигации													
769 Други задолжувања во странство													
77 ПРОДАЖА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ													
771 Продажба на хартии од вредност													
78 ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ													
781 Приходи од вклучени доделки													
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	89.980.000	16.415.407									89.980.000	16.415.407	71.564.593
731 Приходи од капитални средства	9.000.000										9.000.000		
732 Приходи на сток													
733 Приходи на запознати и нематеријални вложувања	80.980.000	16.415.407									80.980.000	16.415.407	71.564.593
734 Приходи од дивиденди													

Образложение:

Расходи - Квартал втор	Изврш за 2017 година		Намена додатоци за 2017 година		Скласификационите активности за 2017 година		Додатоци за 2017 година		Кредити за 2017 година		Изврш за 2017 година		Останато за реализација до крај на 2017 година
	План	Реализација за втор квартал	План	Реализација за втор квартал	План	Реализација за втор квартал	План	Реализација за втор квартал	План	Реализација до крај на втор квартал	План	Реализација за втор квартал	
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	56.258.000	24.606.081	464.220.000	228.625.830	5.480.000	2.489.684					525.878.000	255.721.509	270.156.490
401 Основни плати	36.340.000	15.531.254	338.003.000	185.586.780	3.480.000	1.896.052					378.443.000	183.724.096	194.718.904
402 Пензии за социјално осигурување	12.818.000	5.403.186	126.217.000	62.039.045	1.500.000	683.632					140.555.000	68.125.803	72.429.197
403 Останати придонеси од плати													
404 Надоместоци	6.900.000	3.671.641									6.900.000	3.671.641	3.028.590
41 РЕЗЕРВИ И НЕОДВИЖНИ РАСХОДИ	2.700.000	436.515									2.700.000	436.515	2.263.485
411 Финансирања на нови програми и потпрограми													
412 Постојан резерв (неприпадливи расходи)	1.200.000	200.000									1.200.000	200.000	1.000.000
413 Тековни расходи (расходи во расходи)	1.500.000	236.515									1.500.000	236.515	1.263.485
414 Расходи за капитални расходи													
42 СТОЈКИ И УСЛУГИ	131.250.000	50.563.304	133.786.000	48.702.070	89.029.000	14.051.035	0.125.000	1.712.175			354.099.000	124.828.502	200.270.418
420 Плати и директни расходи	980.000	85.129			1.223.000	279.500	6.373.000	903.405			8.566.000	1.268.034	7.317.966
421 Комунитални услуги градење, комуникација и транспорт	37.803.000	18.875.038	86.526.000	23.970.104	7.439.000	2.802.634					104.768.000	49.647.764	55.120.236
423 Материјали и ситен инвентар	17.630.000	4.075.329	17.717.000	6.076.032	79.149.000	6.226.079	682.000	332.489			65.176.000	16.714.136	48.461.864
424 Поправки и тековно одржување	42.721.000	25.329.778	20.991.000	3.385.686	7.940.000	1.308.175					71.882.000	30.031.629	41.850.371
425 Деловни услуги	18.265.000	6.232.440	33.646.000	14.684.676	12.551.000	3.799.053	1.909.000	452.156			66.571.000	25.168.319	41.402.681
426 Други тековни расходи	10.690.000	4.698.903	1.906.000	575.576	1.627.000	433.598	161.000	23.915			14.384.000	5.751.094	8.632.906
427 Поврнати вработувања	3.140.000	266.906									3.140.000	266.906	2.873.194
43 КАПАТАЛНИ РАСХОДИ	300.000	52.837									300.000	52.837	247.163
431 Кованите плаќања кон некористителни кредитори													
432 Кованите плаќања кон домашни кредитори	300.000	52.837									300.000	52.837	247.163
433 Кованите плаќања кон други нивоа на власт													
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	69.800.000	35.092.275	1.528.000	362.754	42.000						71.370.000	35.455.029	35.914.971
461 Субвенции за јавни претпријатија	52.000.000	29.395.535									52.000.000	29.395.535	22.604.465
462 Субвенции за приватни претпријатија													
463 Трансфери до невладини организации	7.900.000	4.176.000									7.900.000	4.176.000	3.324.000
464 Разни трансфери	10.300.000	1.520.742	1.528.000	362.754	42.000						10.870.000	1.883.496	8.986.504
465 Отплата по извршени услуги													
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	1.100.000	228.000									1.100.000	228.000	872.000
471 Социјални надоместоци	1.100.000	228.000									1,100.000	228.000	872.000
472 Плаќања на бенефиции од Фондот за ГИОМ													
473 Плаќања на надоместоци од Алансјата за вработување													
474 Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување													
48 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	9.150.000	4.571.603									9.150.000	4.571.603	4.578.399
481 Отплата на главница до некористителни кредитори													
482 Отплата на главница до домашни институции	9.150.000	4.571.603									9.150.000	4.571.603	4.578.399
483 Отплата на главница до други нивоа на власт													
48 КАПАТАЛНИ РАСХОДИ	137.453.000	34.982.498			1.328.000	109.941	13.684.000	7.665.687			152.463.000	42.758.089	109.704.912
480 Купување на опрема и машини	2.710.000	617.959			448.000	84.619					3.158.000	702.578	2.455.422
481 Издавање облигации	9.600.000	1.600.000					5.755.000	426.376			15.355.000	2.026.376	13.328.624
482 Други градежни објекти	118.543.000	29.303.137			520.000	7.826.000	7.239.261				126.689.000	36.632.419	90.056.582
483 Купување на земи					148.000	2.490	123.000				271.000	2.490	268.510
484 Други тековни стоки и други резерви													
485 Вложувања и нефинансиски средства	5.600.000	2.844.325			200.000	22.832					5.800.000	2.867.057	2.940.943
486 Купување на возила	1.200.000	527.172									1.200.000	527.172	672.828
487 Капитални трансфери до вонбуџетски фондови													
488 Капитални додатоци до ЕПС													
489 Капитални субвенции до приоритетни и невладини организации													

Образложение:

Бр. 35-146/04

31.07.2017

Прилеп

Претседател на седница на Совет

Д-р Снежана Павлова

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДОЛГОРОЧНО ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА
ОПШТИНА ПРИЛЕП ВО РАМКИТЕ НА
ПРОЕКТОТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА
ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ (МСИП)**

1. Одлуката за долгорочно домашно задолжување на Општина Прилеп во рамките на Проектот за подобрување на општинските услуги (МСИП), се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1467/4
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 20 од Законот за финансирање на единиците за локална самоуправа (“Службен весник на РМ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11), член 20 од Законот за јавен долг (“Службен весник на РМ бр. 62/05, 88/08 и 35/11), и член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/02), врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

за долгорочно домашно задолжување на Општина Прилеп во рамките на Проектот за подобрување на општинските услуги (МСИП)

Член 1

Со оваа Одлука се уредува долгорочното домашно задолжување на Општина Прилеп, кое ќе се реализира преку потпишување на Договор за под-заем со Министерството за финансии, во рамките на средствата обезбедени со Проектот за подобрување на општинските услуги (МСИП) финансиран со заем со заем од Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка, во висина од 122.987.922,00 денари, а со цел финансирање на капитален инвестиционен проект Реконструкција на дел од улица “11-ти Октомври” и доградба на мост на Градска река за кружен тек-Прилеп.

Член 2

Задолжувањето ќе се реализира по пат на домашно долгорочно позајмување преку Проектот за подобрување на општинските услуги, финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка, под следниве услови:

-Каматна стапка: шест месечен ЛИБОР за евро валута со варијабилан распон;
-Рок на отплата: 13 години;
-Грејс период: 3 години;
Последниот датум на отплата на заемот нема да биде подоцна од 15.08.2030 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Бр. 35- 1465/5
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА
СТВАР, ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ НА МЕСНА
ЗАЕДНИЦА ЧЕПИГОВО**

1. Одлуката за давање на трајно користење на недвижна ствар, деловни простории на месна заедница Чепигово, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1467/5
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/2002), како и врз основа на член 26 став 1 точка 33 и член 60 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11 /2008), член 4 и член 34 став 2 од Правилник за условите, начинот и постапката за користење и располагање со стварите во сопственост на општина Прилеп, давање и примање подароци и за евиденција на

недвижните ствари во сопственост на општина Прилеп, врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање на трајно користење на недвижна ствар, деловни простории на месна заедница Чепигово

Член 1

Со оваа одлука на месна заедница Чепигово му се даваат на трајно користење недвижна ствар, објекти во населено место Чепигово запишани во Имотен лист бр.351 и тоа:

- згр.бр.1, намена на зграда - помошни простории, вл.1 кат ПО со површина од 9м2 на КП бр.697/1 КО Чепигово
- згр.бр.1, намена на зграда - деловна зграда вон стопанство, вл.1 кат ПР со површина од 78м2 на КП бр.697/1 КО Чепигово

Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење на МЗ Чепигово, без надомест.

Член 3

Градоначалникот на општина Прилеп склучува договор со МЗ Чепигово, со кој се уредуваат правата и обврските за недвижната ствар од член 1 на оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Прилеп“.

Бр. 35- 1465/6
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ
ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“- ПРИЛЕП ЗА
ПЕРИОД ОД 01.04.2017 ГОДИНА ДО 30.06.2017
ГОДИНА**

1. Одлуката за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Водовод и канализација“- Прилеп за период од 01.04.2017 година до 30.06.2017 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1467/6
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15 И 39/16) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Водовод и канализација“- Прилеп за период од 01.04.2017 година до 30.06.2017 година

член 1

Се дава согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Водовод и канализација“- Прилеп за период од 01.04.2017 година до 30.06.2017 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 35- 1465/7
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА
ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2018 ГОДИНА НА ЈКП
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”- ПРИЛЕП, БР.
01-202/1 ОД 19.07.2017 ГОД

1. Одлуката за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2018 година на ЈКП „Водовод и канализација”- Прилеп, бр. 01-202/1 од 19.07.2017 год, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1467/7
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 20-б став 1 алинеа 3 и став 2 од Законот за вработени во јавниот сектор ("Службен весник на РМ" бр.27/14, 199/14, 27/16) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2018 година на ЈКП „Водовод и канализација”- Прилеп, бр. 01-202/1 од 19.07.2017 година

член 1

Се дава согласност на Годишниот план за вработување во 2018 година на ЈКП „Водовод и канализација”- Прилеп, бр. 01-202/1 од 19.07.2017 год.

член 2

Одлуката да се достави до Градоначалникот, ЈКП „Водовод и канализација”- Прилеп и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Бр. 35- 1465/8
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ
ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП
ПАЗАРИ- ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2017
ГОДИНА ДО 30.06.2017 ГОДИНА

1. Одлуката за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП Пазари- Прилеп за период од 01.04.2017 година до 30.06.2017 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1467/8
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15 И 39/16) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП Пазари- Прилеп за период од 01.04.2017 година до 30.06.2017 година

член 1

Се дава согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП Пазари- Прилеп за период од 01.04.2017 година до 30.06.2017 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП Пазари- Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 35- 1465/9
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА (БР.02-196/1 ОД
15.07.2017 ГОД) ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА
ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2017 ГОДИНА НА ЈКП
„ПАЗАРИ“ ПРИЛЕП, БР. 03-198/1 ОД 16.07.2017
ГОД

1. Одлуката за давање согласност на Одлуката (бр.02-196/1 од 15.07.2017 год) за изменување и дополнување на Годишниот план за вработување во 2017 година на ЈКП „Пазари“ Прилеп, бр. 03-198/1 од 16.07.2017 год, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1467/9
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 20-б став 1 алинеа 3 и став 2 од Законот за вработени во јавниот сектор ("Службен весник на РМ" бр.27/14, 199/14, 27/16) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и

11/2008), врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање согласност на Одлуката (бр.02-196/1 од 15.07.2017 год) за изменување и дополнување на Годишниот план за вработување во 2017 година на ЈКП „Пазари“ Прилеп, бр. 03-198/1 од 16.07.2017 год

член 1

Се дава согласност на Одлуката (бр.02-196/1 од 15.07.2017 год) за изменување и дополнување на Годишниот план за вработување во 2017 година на ЈКП „Пазари“ Прилеп, бр. 03-198/1 од 16.07.2017 год.

член 2

Одлуката да се достави до Градоначалникот, ЈКП „Пазари“ Прилеп и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 35- 1465/10
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ
ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ПУП
ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2017 ГОДИНА ДО
30.06.2017 ГОДИНА

1. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп за период од 01.04.2017 година до 30.06.2017 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1467/10
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15 И 39/16) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп за период од 01.04.2017 година до 30.06.2017 година

член 1

Се дава согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп за период од 01.04.2017 година до 30.06.2017 година..

член 2

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 35- 1465/11
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА (БР.02-654/1ОД
10.07.2017 ГОД) ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА
ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2017 ГОДИНА НА ЈП ЗА ПУП
ПРИЛЕП, БР. 02-654/2 ОД 10.07.2017 ГОД**

1. Одлуката за давање согласност на Одлуката (бр.02-654/1од 10.07.2017 год) за изменување и дополнување на Годишниот план за вработување во 2017 година на ЈП за ПУП Прилеп, бр. 02-654/2 од 10.07.2017 год, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1467/11
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 20-б став 1 алинеа 3 и став 2 од Законот за вработени во јавниот сектор ("Службен весник на РМ" бр.27/14, 199/14, 27/16) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање согласност на Одлуката (бр.02-654/1од 10.07.2017 год) за изменување и дополнување на Годишниот план за вработување во 2017 година на ЈП за ПУП Прилеп, бр. 02-654/2 од 10.07.2017 год

член 1

Се дава согласност на Одлуката (бр.02-654/1од 10.07.2017 год) за изменување и дополнување на Годишниот план за вработување во 2017 година на ЈП за ПУП Прилеп, бр. 02-654/2 од 10.07.2017 год.

член 2

Одлуката да се достави до Градоначалникот, ЈП за ПУП Прилеп и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 35- 1465/12
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ
ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП
КОМУНАЛЕЦ ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2017
ГОДИНА ДО 30.06.2017 ГОДИНА

1. Одлуката за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП Комуналец Прилеп за период од 01.04.2017 година до 30.06.2017 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1467/12
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15 И 39/16) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

О Д Л У К А
за давање согласност на тримесечниот извештај за
финансиското работење на ЈКП Комуналец Прилеп за
период од 01.04.2017 година до 30.06.2017 година

член 1

Се дава согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП Комуналец Прилеп за период од 01.04.2017 година до 30.06.2017 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП Комуналец Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 35- 1465/13
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА ЈКП
„КОМУНАЛЕЦ“-ПРИЛЕП, ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА
КОНСОЛИДИРАНАТА СМЕТКА ЗА 2016 ГОДИНА
ОД ЈКП„КОМУНАЛЕЦ“-ПРИЛЕП И ДООЕЛ
„ТЕРМИНАЛ-КОМУНАЛЕЦ“-ПРИЛЕП, БР.02-
1729/4 ОД 21.07.2017 ГОДИНА

1. Одлуката за давање согласност на Одлуката на ЈКП „Комуналец“-Прилеп, за усвојување на консолидираната сметка за 2016 година од ЈКП„Комуналец“-Прилеп и ДООЕЛ „Терминал-Комуналец“-Прилеп, бр.02-1729/4 од 21.07.2017 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1467/13
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/14) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на Одлуката на ЈКП „Комуналец“, за усвојување на консолидираната сметка за 2016 година од ЈКП „Комуналец“ и ДООЕЛ „Терминал-Комуналец“-Прилеп, бр.02-1729/4 од 21.07.2017 година

член 1

Се дава согласност на Одлуката на ЈКП „Комуналец“, за усвојување на консолидираната сметка за 2016 година од ЈКП „Комуналец“ и ДООЕЛ „Терминал-Комуналец“-Прилеп, бр.02-1729/4 од 21.07.2017 година.

член 2

Одлуката да се достави ЈКП „Комуналец“ и ДООЕЛ „Терминал-Комуналец“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 35- 1465/14
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2018 ГОДИНА НА ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ -ПРИЛЕП, БР. 03-1717 ОД 21.07.2017 ГОД

1. Одлуката за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2018 година на ЈКП „Комуналец“ -Прилеп, бр. 03-1717 од 21.07.2017 год, се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 08 - 1467/14
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002), член 20-6 став 1 алинеја 3 и став 2 од Законот за вработени во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14, 27/16) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2018 година на ЈКП „Комуналец“-Прилеп, бр. 03-1717 од 21.07.2017 год

член 1

Се дава согласност на Годишниот план за вработување во 2018 година на ЈКП „Комуналец“ - Прилеп, бр. 03-1717 од 21.07.2017 год.

член 2

Одлуката да се достави до Градоначалникот, ЈКП „Комуналец“ - Прилеп и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 35- 1465/15
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ, БР.2-1729/7 ОД 21.07.2017 ГОДИНА НА ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ -ПРИЛЕП

1. Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите, бр.2-1729/7 од 21.07.2017 година на ЈКП „Комуналец“-Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1467/15
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр. 5/2002), а во врска со член 11 точка 6 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија” бр. бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15), врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите, бр.2-1729/7 од 21.07.2017 година на ЈКП „Комуналец“-Прилеп

член 1

Се давање согласност на Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите, бр.2-1729/7 од 21.07.2017 година на ЈКП „Комуналец“-Прилеп.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП „Комуналец“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Бр. 35- 1465/16
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА „КИРО КРСТЕСКИ-ПЛАТНИК”- ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД ОД 01.04.2017 ГОДИНА ДО 30.06.2017 ГОДИНА

1. Одлуката за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“-Прилеп за период од од 01.04.2017 година до 30.06.2017 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1467/16
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“- Прилеп за период од од 01.04.2017 година до 30.06.2017 година

член 1

Се дава согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“- Прилеп за период од од 01.04.2017 година до 30.06.2017 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“- Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 35- 1465/17
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА РАБОТА НА
ВОСПИТНА ГРУПА СО ПОГОЛЕМ БРОЈ НА
ДЕЦА НА ЈОУДГ „НАША ИДНИНА“ - ПРИЛЕП
ВО ОБЈЕКТ „БОНЧЕЈЦА“, „МИРЧЕ АЦЕВ“,
„ТРИЗЛА“ И „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, БР.02 – 139/2 ОД
14.07.2017 ГОДИНА

1. Одлуката за давање согласност на Одлуката за работа на воспитна група со поголем број на деца на ЈОУДГ „Наша иднина“ - Прилеп во објект „Бончејца“, „Мирче Ацев“, „Тризла“ и „Гоце Делчев“, бр.02 – 139/2 од 14.07.2017 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1467/17
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 64 став 5 од Законот за заштита на децата („Службен весник на РМ" број 23/13,12/14,44/14, 144/14, 10/15 и 25/15), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр.5/2002), и член 26 став 1 точка 47 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање согласност на Одлуката за работа на воспитна група со поголем број на деца на ЈОУДГ „Наша иднина“ - Прилеп во објект „Бончејца“, „Мирче Ацев“, „Тризла“ и „Гоце Делчев“, бр.02 – 139/2 од 14.07.2017 година

член 1

Се дава согласност на Одлуката за работа на воспитна група со поголем број на деца на ЈОУДГ „Наша иднина“ - Прилеп во објект „Бончејца“, „Мирче Ацев“, „Тризла“ и „Гоце Делчев“,бр.02 – 139/2 од 14.07.2017 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈОУДГ „Наша иднина“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 35- 1465/18
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА РАБОТА НА
ВОСПИТНА ГРУПА СО ПОМАЛ БРОЈ НА ДЕЦА
НА ЈОУДГ „НАША ИДНИНА“ - ПРИЛЕП ВО
ОБЈЕКТ ВО ДРУГИ ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ВО
ООУ „КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ“ С. ТОПОЛЧАНИ И
С. БЕРОВЦИ, ВО ООУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО
С.КАНАТЛАРЦИ, ВО ООУ „СТРАШО ПИНЦУР“
ВО С. ГОЛЕМО КОЊАРИ И ВО ОБЈЕКТТОТ ВО
КРИВОГАШТАНИ, БР.02 – 139/2 ОД 14.07.2017
ГОДИНА

1. Одлуката за давање согласност на Одлуката за работа на воспитна група со помал број на деца на ЈОУДГ „Наша иднина“ - Прилеп во објект во други просторни услови во ООУ „Круме Волнароски“ с. Тополчани и с. Беровци, во ООУ „Кирил и Методиј“ во с.Канатларци, во ООУ „Страшо Пинџур“ во с. Големо Коњари и во објектот во Кривогаштани, бр.02 – 139/2 од 14.07.2017 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1467/18
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 64 став 5 од Законот за заштита на децата („Службен весник на РМ“ број 23/13,12/14,44/14, 144/14, 10/15 и 25/15), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“, бр.5/2002), и член 26 став 1 точка 47 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање согласност на Одлуката за работа на воспитна група со помал број на деца на ЈОУДГ „Наша иднина“ - Прилеп во објект во други просторни услови во ООУ „Круме Волнароски“ с. Тополчани и с. Беровци, во ООУ „Кирил и Методиј“ во с.Канатларци, во ООУ „Страшо Пинџур“ во с. Големо Коњари и во објектот во Кривогаштани, бр.02 – 139/2 од 14.07.2017 година

член 1

Се дава согласност на Одлуката за работа на воспитна група со помал број на деца на ЈОУДГ „Наша иднина“ - Прилеп во објект во други просторни услови во ООУ „Круме Волнароски“ с. Тополчани и с. Беровци, во ООУ „Кирил и Методиј“ во с.Канатларци, во ООУ „Страшо Пинџур“ во с. Големо Коњари и во објектот во Кривогаштани, бр.02 – 139/2 од 14.07.2017 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈОУДГ „Наша иднина“- Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 35- 1465/19
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ЗИМСКАТА СЛУЖБА НА ПОДРАЧЈЕТО ОД ОПШТИНА ПРИЛЕП, ЗА СЕЗОНАТА 2017/2018 ГОДИНА

1. Оперативната Програма за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето од Општина Прилеп, за сезоната 2017/2018 година, се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 08 - 1467/19
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст.1 т.1 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“,бр.5/2002) и чл.26,ст.1,т.1 од Статутот на општина Прилеп („Сл.гласник на општина Прилеп,бр.6/2003), врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето од
Општина Прилеп, за сезоната 2017/2018

- 1.Цел на Програмата;
- 2.Обем,динамика и ниво на одржувањето;
- 3.Организациска поставеност на зимската служба и обврски на учесниците:
 - 3.1.Претпријатие на кое ќе му биде доверена работата;
 - 3.2.Советот на општината Прилеп;
 - 3.3.Надзорен орган;
 - 3.4.Општински центар за справување со кризи;
 - 3.5.Други учесници;
 - 3.6.Организации,заедници и граѓани;
- 4.Прилози:
 - 4.1.Преглед на приоритетното чистење и посипување на сообраќајниците во градот;
 - 4.2.Список на одговорните лица од претпријатието на кои ќе му биде отстапена работата, со Одлука на Управниот Одбор;
 - 4.3.Карта-ситуација за приоритетот на расчистувањето на сообраќајниците:
 - сообраќајници од прв и втор приоритет;
 - критични(црни) точки;
 - должините на коловозните површини за ослободување се дадени во прегледот за приоритетно чистење и расчистување на сообраќајниците (дел 4.1.1 и 4.1.2.) и изнесуваат 42.000,00м.од 1 приоритет ; 17.450 м. од 2 приоритет и.(дел 5) 76200м. општински патишта на кои ќе се интервенира по потреба и барање на нарачателот.

ВОВЕД

Одржувањето на коловозните површини и нивното оспособување за прием на сообраќајот во зимските услови претставува значајна потреба на граѓаните и стопанството,бидејќи се можни нарушувања и прекини на нормално одвивање на сообраќајот во градот.Особено се неповолни изненадувањата од временските непогоди посебно при несоодветно извршена подготовка на надлежните органи.

Оваа Програма тргнува,пред се,од претпоставката за обезбедување на одговорен однос на сите во Општината,особено на тој начин би имале поприфатливи услови за сообраќајот и би овозможиле рационално и економично извршување на Програмата. Уште позначајно е што ќе се создадат потребните услови за нормално одвивање на стопанските и други дејности.

1.Цел на Програмата

Програмата има цел да предвиди услови за ефикасно организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на општината Прилеп преку:

- одредување обемот на работата и нивото на чистењето на снегот и голомразиците од коловозните површини;
- дефинирање на работите и задолженијата на учесниците во реализацијата на оваа Програма;
- дефинирање на обврските на сите учесници во реализација на Програмата.

2.Обем,динамика и ниво на одржување

2.1.Обем на одржување

Тргнувајќи од основната цел на Програмата, физичкиот обем на работите е утврден согласно приоритетот за оспособување на коловозите за функционирање на сообраќајот и тоа:

-сообраќајниците по соодветен приоритет, по кој се одвива сообраќајот, виталните сообраќајници и пристапи(од сообраќајниците до објектот) до објектите чие функционирање е од витално значење за градот.

2.2.Ниво и динамика на одржувањето

Расчистувањето на коловозните површини се врши по следниот приоритет:

-сообраќајници од 1 приоритет по кој се одвива сообраќајот со критични точки и пристап кон објекти кои се од витално значење за градот и други сообраќајници означени во прегледот.

-сообраќајници од 2 приоритет.

-интервенции по потреба.

Отстранувањето на подмразнатиците во услови кога нема врнежи(падавини) се врши по приоритетот на критичните точки и сообраќајниците по кои се одвива сообраќајот.

Дежурството се обезбедува континуирано за зимскиот период.

Одговорните работници на дежурство вршат потребни контакти со сите субјекти, ја спроведуваат Програмата и даваат потребни информации на надлежните субјекти и граѓани.

Дежурството го изведуваат работниците на претпријатието на кое ќе му бидат доверени работите, со својата ангажирана механизација, работната сила и тоа според приоритетноста одредена со оваа Програма.

Сообраќајниците од прв приоритет ќе бидат оспособени за функционирање на сообраќајот во зимски услови најдоцна до 06,30 часот поради доаѓањето на работните места на луѓето и учениците или за најмногу од 5(пет) часа по престанокот на врнежите од снег.

Останатите сообраќајници од 2 приоритет ќе се оспособуваат за 12-24 часа по оспособувањето на сообраќајниците од 1 приоритет.

Доколку е потребно да се вклучи и друга механизација, тоа го врши претпријатието на кое му е доверена работата, по претходна согласност од надзорниот орган, а по налог на нарачателот.

Претпријатието на кое му е доверена работата треба да располага минимум со следната механизацијата, опрема, материјали и работна сила.

Камион со нож за чистење на снегот и посипувач	5
Грејдер	1
Утоварувач со предна корпа	1
Утоварувач со предна корпа и нож за чистење на снег	1
Булдожер-гасеничар со нож	1
Трактор со нож за чистење на снег	1
Мини багер (кршечки) со предна утоварена корпа и нож за чистење снег	1

3.Организациска поставеност на зимската служба и обврска на учесниците

На подрачјето на општина Прилеп, зимската служба ја организира Единицата на локална самоуправа-Прилеп, како носител на сите работи и активности кои се однесуваат на целокупното функционирање на зимската служба.

Преку својот надзорен орган ја следи реализацијата на Програмата и издава налози за работата.

Согласно Законот за јавни набавки се одредува претпријатие кое ќе ја спроведува Оперативната Програма и остварува соработка со сите други субјекти во Општината задолжени за спроведување на Програмата за зимска служба.

Функционирањето на зимската служба се остварува со следната организациска поставеност:

3.1.Претпријатие на кое ќе му бидат отстапени работите

Претпријатието на кое ќе му бидат отстапени работите, формира тело за организирање и раководење на Зимската служба.Телото ја следи реализацијата на оваа Програма, работата на пунктот и заедно со Стручната служба одлучува за преземање потребни активности предизвикани од времените неприлики.

Претпријатието ги има следните задолженија:

- организира непрекинато дежурство преку целиот зимски период, во текот на сите 24 часа (освен во случаи кога надзорниот орган наложи редуцирање или престанување на дежурствата) .

- со специјални машини,опрема и работна рака врши посипување на индустриска сол за отстранување на подмрзнатица од коловозните површини;

- возилата, машините и другата потребна механизација ја доведуваат во исправна состојба за дејствување во зимски услови и истата во текот на траењето на зимската сезона ја чува на плацот на претпријатието или определените пунктови како би можела при укажана потреба навремено да биди ставена во функција.

- води целосна документација за работата на Зимската служба;

- доставува до нарачателот распоред на лица за дежурство, со податоци за работната рака и механизација;
- секојдневно и редовно го информира нарачателот за работата на Зимската служба, како и надзорниот орган;
- ги прима и секојдневно ги доставува до ЦИТ извештаите и прогнозите за временските услови, нарачателот и Министерството за внатрешни работи;
- секојдневно изготвува извештај за извршените работи од смената во Зимската служба, во соработка со раководителот на смената;
- врши редовно и тековно одржување на возилата и специјалните машини како и на другата механизација;
- организира редовно дежурство со потребна опрема и алат, резерви делови и стручен кадар за обезбедување исправноста на механизацијата и дејствување на Зимската служба;
- За сезоната 2017/2018 година се обезбедуваат следните материјали:

-набавка на песок (ризла-2)-----1500 м3

-набавка на индустриска сол----- 500 T

Наведените материјали ги набавува и се складираат во плацот на претпријатието на кое му е отстапена работата. Нивната употреба во зимските услови при температури на мрзнење, ќе биде како мешавина 3:1 (гранулиран песок и сол), заради посипување на нагорни и критични места.

3.2. Советот на општина Прилеп, со стручните служби

- ја усвојува оваа оперативна Програма;
- го контролира извршувањето на оваа Програма;

3.3. Единица на Локална самоуправа

- ја координира активноста на сите задолжени субјекти во извршувањето на задачите од Програмата;
- преку средствата за јавно информирање, информира за работата на Зимската служба и обврските на учесниците.

3.4. Надзорен орган

Надзорниот орган го определува носителот на работите со решение со кое ги определува работните задачи при реализацијата на Програмата за организирање и функционирање на Зимската служба на подрачјето на општина Прилеп за сезоната 2017/2018 година.

Надзорниот орган ги врши следните работи:

1. Ја следи работата на извршителот на работите и за тоа изготвува комплетна техничка документација;
2. Координира со органите и телата на Советот на општина Прилеп, со Центарот за справување со кризи, Министерството за внатрешни работи и други учесници, претпријатија, заедници и граѓани ;
3. Дава налог за работа на претпријатието на кое му се отстапени работите.
4. Ја следи временската ситуација и одлучува за отпочнување ; редуцирање или укинување на дежурствата на механизацијата и работниците , за што благовремено (најкасно во рок од 12 часа) го известува претпријатието на кое му е отстапена работата.
5. Врши и други работи и работни задачи во врска со реализацијата на Програмата.

3.5. Општинскиот Центар за справување со кризи

Општинскиот Центар за справување со кризи не е непосредно вклучен во работата на Зимската служба, меѓутоа Центарот посредно ќе ја следи работата на Службата преку благовремено информирање.

Во случај на појава на елементарни непогоди од поголеми размери на подрачјето на општина Прилеп во зимскиот период, кои не ќе можат да се разрешуваат со организациска поставеност на Зимската служба, Општинскиот Центар прогласува вонредна состојба и непосредно раководи со акциите за отстранување на последиците. Во вакви случаи, товарот е на буџетот на Општината или од други извори што ќе ги утврдат надлежните органи.

3.6. Други учесници

3.6.1. Министерството за внатрешни работи-сообраќајната полиција го контролира и регулираа сообраќајот во новонастанатите состојби на сообраќајниците и патиштата и секогаш ќе биде непосредна врска со сите задолжени субјекти, ги отстранува паркираните возила како би се овозможило чистење на сообраќајниците.

3.6.2. Надлежниот општински орган за комунални работи се грижи за спроведување на Одлуката за одржување за комунален ред на подрачјето на Општината Прилеп, во делот за отстранување на снегот и мразот, преку инспекциските служби.

3.6.3. Републичкиот хидрометеоролошки завод доставува извештаи и прогнози (дневни, тродневни, неделни и месечни), за временските услови до: Општината Прилеп, Претпријатието на кое му е доверена работата, ЦИТ на Прилеп, Стручна служба и надзорот.

3.7. Претпријатија, заедници и граѓани

3.7.1. ЈКП „Комуналец“, Прилеп-РЕ „Комунална Хигиена“, ги превзема потребните мерки за отстранување на снегот и мразот:

- Отворање на пешачки премини;
- Отворање на пешачки патеки по тротоарите и плочниците;
- Чистење на снегот од ивиците на коловозите за нормално функционирање на сливниците;
- Целосно чистење на мостовите;
- Чистење и празнење на уличните корпи;

3.7.2. Електродистрибуција-Прилеп ги презема потребните мерки за чистење на снегот од надворешните електроинсталации.

3.7.3. Автобуска станица Прилеп, презема мерки за отстранување на снегот и мразот од автобуската станица и незино оспособување за користење.

3.7.4. АД „Македонски телекомуникации“, -Скопје, ги презема потребните мерки за чистење на снегот од надвозните ТТ уреди, инсталациите и телефонските говорници.

3.7.5. Претпријатијата и заедниците чии отворени објекти и простории се користат од страна на граѓаните (пазаришта, гробишта, железнички премини, ранжирани станици, бензиски пумпи и слични објекти), преземаат брзи и ефикасни мерки за отстранување на снегот и подмразнатите од овие објекти и простории.

3.7.6. Претпријатијата, заедниците и граѓаните-сопственици, односно корисници на деловни згради и деловни простории (стоковни куќи, дуќани, продавници и сл. објекти), преземаат мерки за чистење на снегот од подмразнатата пред овие објекти.

3.7.7. Граѓаните го чистат снегот и подмразнатата од тротоарите, патеките и приодите пред своите станбени згради.

3.7.8. Исто така, граѓаните го чистат снегот од крововите и терасите, при што водат сметка за безбедноста на минувачите, надворешните инсталации и сообраќајот. Исчистениот снег се собира пред зградите и притоа се обезбедува непречен сообраќај.

3.7.9. Сечењето, отстранувањето на гранки и дрва го врши ЈП „Комуналец“, -Прилеп.

3.7.10. За сите оние кои нема да ги извршуваат потребните работи ќе се постапува според одлуката за комунален ред.

4. ПРЕГЛЕД ЗА ПРИОРИТЕТНО ЧИСТЕЊЕ И ПОСИПУВАЊЕ НА СООБРАЌАЈНИЦИТЕ-УЛИЦИТЕ

4.1.Сообраќајниците по кои се одвива сообраќајот, витални сообраќајници, критични точки и пристапи (од сообраќајниците до објектот), до објектите чие функционирање е од витално значење за градот.

4.1.1.УЛИЦИ (1 приоритет) со вкупна должина од 42.000 м.

1.	„Александар Македонски,, -од таблата на влезот од Плетвар, до таблата на излезот од градот кај „Црн Бор,,	4.500 м.
2.	„11-ти Октомври,, -од ОУ „Г.Делчев,, (кружен тек) по „Јоска Јорданоски,, до Бул. „Гоце Делчев,,	950 м.
3.	„Ген.Васко Карангелески,, од Бул. „Г.Делчев,, до влез во бензиска Касарни	1800 м.
4.	Бул. „Г.Делчев,, од СО Прилеп до Железничка станица	1700 м.
5.	„Л.Котески,, од рампата на железнички премин до таблата на излез од градот кај Мермерен Комбинат	1750 м.
6.	„Прилепски Бранители,, (стара „Ѓ.Петров,,) од Бул. „Г.Делчев,, до „О.Чопела,, во Варош.	1500 м.
7.	„О.Чопела,, низ Варош до таблата на излезот од градот	1500 м.
8.	„Сотка Ѓорѓиоски,, од Бул. „Г.Делчев,, по „К.Јосифоски,, до „А.Македонски,,	550 м.
9.	„Цар Самоил,, од „А.Македонски,, до пресекот со М- 5	1100 м.
10.	„М.Ацев,, од „А.Македонски,, до „Ѓ.Димитров,,	600 м.
11.	„Т.Тарцан,, од „М.Ацев,, до „11-ти Октомври,,	450 м.
12.	„Д.Нареднико,, од Бул. „Г.Делчев,, до „А.Македонски,,	500 м.
13.	„Кеј 9-ти Септември,, од нас. „Ѓогдере,, (тесниот мост) до ул. „Д.Нареднико,,	1550 м.
14.	„Кеј 1-ви Мај,, од „Ј.Јорданоски,, до „С.Ѓорѓиоски,,	1100 м.
15.	„Ј.Јорданоски,, од „11-ти Октомври,, до „С.Китаноски,,	950 м.
16.	„Борка Талески,, од „Методија Патчев,, до „В.Циривири,,	1300 м.
17.	„М.Шаторов Шарло,, од ул. „Битолска,, до „Кеј 1-ви Мај,,	250 м.
18.	„Браќа Миладиновци,, од Бул. „Г.Делчев,, околу нас. „Точила,, до нас. „Точила-2,,	1350 м.
19.	„Архиепископ Доситеј,, од „М.Козар,, до Бензиска пумпа кај железничка станица	1100 м.
20.	„Егејска,, од „Прилепски Бранители,, до Бул. „Г.Делчев,,	1100 м.
21.	„Кузман Јосифоски,, од „Егејска,, до Бул. „Г.Делчев,,	500 м.
22.	„Самоилова,, од „Браќа Миладиновци,, до „Прилепски Бранители,,	700м.
23.	„М.Козар,, од „Прилепски Бранители,, по „К.Мисирков,, до „Ген.В.Карангелески,,	900 м.
24.	„Трајко Николоски,, од „А.Македонски,, до Бул. „Г. Делчев,,	1200м.
25.	Обиколен пат од Бул. „Г.Делчев,, према Млекара до ул. „Орде Чопела,,	2300 м.
26.	„Ѓ.Петров,, од „Октомвриска,, до „А.Македонски,,	250 м.
27.	„Борка Угот,, од „К.Јосифоски,, до „Д.Нареднико,,	250 м.
28.	„Октомвриска,, од Кружен тек до „5-та Прилепска Бригада,,	700 м.
29.	„Партизанска,, од „Прилепски Бранители,, до „Петар Ацев,,	450 м.
30.	„Петар Ацев,, (стара „Београдска,,) од „Партизанска,, до „Тризла,,	200 м.
31.	„Тризла,, од „Прилепски Бранители,, до Дабничка Река	1350 м.
32.	„5-та Прилепска Бригада,, од „Октомвриска,, до „А.Македонски,,	750 м.

33.	„11-ти Октомври,, од „Тризла,, до „М.Козар,,	450 м.
34.	„Бидимаш,, од „Д.Нареднико,, до рампата на железничка линија	700 м.
35.	„Х.Ккарпош,,од спој со „Б.Ламески,,по,,Републиканска,, до „Кеј 1-ви Мај,,	300 м.
36.	„Браќа Ламески,, од Бул.,Г.Делчев,, до „Кеј 1-ви Мај,,	350 м.
37.	„Бранко Секулоски-Бељата,,(стара,, Кеј 4-ти Јули,,) од „Генерал Васко Карангелески,, до „Ј.Јорданоски,,	850 м.
38.	„Вера Циривири,, од „Б.Талески,, до „Методија Патчев,,	1050 м.
39.	„Февруарски поход,, со „Борка Спиркоски,, по „Кеј 19-ти Септември,, до „Ј.Јорданоски,,	1100 м.
40.	„М.Камен,, од „Г.Димитров,,(кружен тек) по „3-ти Ноември,, до „М.Патчев,,	650м.
41.	„М.Патчев,, од „3-ти Ноември,, по „Истарска,, до „3-ти Ноември,,	350 м.
42.	„Г.Димитров,, од кружен тек до „Б.Талески,,	1000 м.
	В К У П Н О:	42000 м.

4.1.2.УЛИЦИ (2 приоритет) сообраќајници од поголемо значење за населението со вкупна должина 17450 м.

1.	„Мирче Ацев,, од „Александар Македонски,, до „Кеј 9-ти Септември,,	300 м.
2.	„Трајко Тарцан,, од „М.Ацев,, кај ОУ „Кочо Рацин,, по „Блаже Николоски,, до „Борка Талески,,	400 м.
3.	„Мариовска,, од „В.Циривири,, до „М.Ацев,,	250 м.
4.	„Пенка Котеска,, од „Борка Талески,, до „3-ти Ноември,,	550 м.
5.	„3-ти Ноември,, од „Пенка Котеска,, до „Круме Бекар,, по „Круме Бекар,, до „Г.Димитров,,	650 м.
6.	„Бистра,, и „Осоговска,, -Сточно Пазариште	1000 м.
7.	„Битолска,, од „Цар Самоил,, до „Б.Талески,,	400 м.
8.	„Ц.Коњарец,, од „Битолска,, до „Македонска,,	950 м.
9.	„Македонска, од „Ц.Коњарец,, до „Јордан Грабулоски,,(стара „Динара,,)	300 м.
10.	„Блаже Иваноски,, од „Цар Самоил,, по „Јордан Грабулоски,, до „Македонска,,	650 м.
11.	„Цане Кузманоски,, од Сала „Македонија,, до Пивара	700 м.
12.	„Андон Слабејко,, од „Д.Нареднико,, до Железничкиот мост	650 м.
13.	„Борка Стеваноски,, од „А.Слабејко,, до „Бидимаш,,	450 м.
14.	„Р.Секирчанец,, од Бул.,Г.Делчев,, до „Егејска,,	350 м.
15.	„Ладо Лапецот,, од „Егејска,, до „Браќа Миладиновци,,	500 м.
16.	„К.Јосифоски,, од „Егејска,, до Интернат	500 м.
17.	„К.Волнароски,, од „Партизанска,, до „Ц.Мавровски,,под Кули	500 м.
18.	„Козјак,, од „Прилепски Бранители,, до „Мукос,,	250 м.
19.	„11-ти Октомври,, од „Ј.Јорданоски,, до „Ген.В Карангелески,,	400 м.
20.	„Крушевска,, од „Ген.Васко Карангелески,, до „Бранко Секулоски-Бељата,,	350 м.
21.	„Киро К.-Платник,, од „Крушевска,, до „Наум Н.Борче,,	300 м.
22.	„Наум.Н.Борче,, од „Киро К.Платник,, до „Бранко Секулоски Бељата,,	150 м.
23.	„Гемидиска,, од „Јоска Јорданоски,, до „Февруарски Поход,,	250 м.
24.	„Петар Поп Арсов, од „Г.Димитров,,по „К.Пејчиновиќ,, и,,Нада Циривири,, до „Т.Тарцан,,	550 м.
25.	„Радовишка,, од „Октомвриска,, до „3-ти Ноември,,	450 м.
26.	„Пчиња,, од „Радовишка,, до „Ј.Х.Џинот,,	300 м.
27.	„С.Китаноски,, од „Ј.Јорданоски,, до „Бл.Спиркоски,,	350 м.

28.	„Бл.Спиркоски,, од „С.Китаноски,, до „Фебр.Поход,,	200 м.
29.	„Кеј 19-ти Септември,, од „Б.Спиркоски,,до „Ген.Васко Карангелески,,	350 м.
30.	„Д.Антулески,, од„О.Чопела,, до „П.Тошев,,	600 м.
31.	„Б.Лопач,, од „О.Чопела,, до Ман.,Св.А.Михаил,,	950 м.
32.	„Г.Димитриоски,, по „Г.Јанкулоски,,до Бугарски бараки	350 м.
33.	„Љубе Грујоски,, од„Л.Котески,, до пат за затворот	450 м.
34.	„2-ри Август,, од „Г.Димитров,, до крај на асфалт	350 м.
35.	„П.Брашнаров,, од „С.Китаноски,, до „Кеј 19-ти Септември,,	450 м.
36.	„Д.Груев,, од „Мукос,, до „Прилепски Бранители,,	150 м.
37.	„Велко Јанкулоски,, од „Ладо Лапецот,, до „Пере Тошев,,	350 м.
	В К У П Н О	17450м

5.ПРЕГЛЕД НА ОПШТИНСКИТЕ ПАТИШТА КОИ ЌЕ СЕ ЧИСТАТ И ПОСИПУВААТ ПО УКАЖАНА ПОТРЕБА И БАРАЊЕ НА НАРАЧАТЕЛОТ

1.	Општински пат Л6001955 02 (врска со А3 - нм. Лопатица)	15500м
2.	Општински пат Л6001955 01 (врска со А3 - нм.Чепигово)	5000м
3.	Општински пат Л6001955 05 (врска Р1101 - нм. Загорани)	4500м
4.	Општински пат Л6001955 06 (врска Л600195 05 - врска со Р2339)	1500м
5.	Општински пат Л6001955 07 дел (врска Р1101 - нм. Шелеверци)	3700м
6.	Општински пат Л6001955 09 (Кадино село врска а Р2339 -Мало Коњари врска со Р1306)	4000м
7.	Општински пат Л6001955 10 (врска Р1303 - нм. Големо Коњари)	500м
8.	Општински пат Л6001955 11 (врска со Р1303 - нм. Мажучиште)	500м
9.	Општински пат Л6001955 15 (врска со Р1107 - нм. Штавица)	1000м
10.	Општински пат Л6001955 16 дел (врска со Р1107 - нм. Бонче)	3000м
11.	Општински пат Л6001955 17 (врска со Р1107 – нм. Чаниште)	12000м
12.	Општински пат Л6001955 21 (врска со П1107 – нм. Манастир)	3000м
13.	Општински пат Л6001955 24 дел (Прилеп – н.м. Волково)	4500 м
14.	Општински пат Л6001955 25 Прилеп – нм. Селце)	1500м
15.	Општински пат Л6001955 26 (врска со Л6001955 25–нм.Св.Димитрија)	2500м
16.	Општински пат Л6001955 28 дел (врска со А1 - нм. Лениште)	1500м
17.	Општински пат Л6001955 29 дел (врска А1 – нм. Оревоец)	3000м
18.	Општински пат Л6001955 36 (врска Р1303 – ман.Св.Богородица – Трескавец)	80000м
19.	Пат за КПУ Затвор Прилеп (врска ул.Леце Котески – КПУ Затвор Прилеп)	1000 м
	В К У П Н О	76200м

НАПОМЕНА: СЕ ЧИСТАТ СО ВОЗИЛО СО ПЛУГ

Со посебен налог од нарачателот преку надзорниот орган, ќе се подигнува снегот и мразот од Старата чаршија и Бул.,Гоце Делчев,, во Прилеп.

Чистењето на сообраќајниците и општинските патишта кои не се предвидени со Оперативната програма ќе се врши само во исклучителни случаи и со посебен налог од нарачателот.

Оперативната програма влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Прилеп,,.

Бр. 35- 1465/20
 ПРЕТСЕДАВАЧ
 31.07.2017 година
 седницата на Совет на Општина Прилеп
 П р и л е п
 д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНА
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП
ЗА 2017 ГОДИНА**

1. Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2017 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1467/20
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 20, од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.199/2014, 42/2015, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016), чл.22, ст.1, т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02) и чл.26 од Статутот на општина Прилеп (Сл.гласник на општина Прилеп бр.4/05 и 10/08) врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

ПРОГРАМА
за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2017 г

1. Во Програмата за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2017 година („Сл.гласник на Општина Прилеп,, бр.1/2017, 2/2017, 5/2017 и 6/2017) во глава „Г. ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА „ се додава нова точка „2,, (два) која гласи:

„ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА за линиска градба за делница за пристапен пат и мост кон пречистителна станица за отпадни води на град Прилеп

Финансирање

За финансирање по урбанистичките планови од програмата ќе се обезбедат средства од Буџетот на Општина Прилеп за 2017г. и од страна на заинтересирани правни и физички лица чиешто програмски барања и подрачја на интерес се прифатливи за општината.

Завршни одредби

Во текот на годината во зависност од потребите , програмата може да претрпи измени и дополнувања.

Врз основа на годишната програма за изработка на урбанистичките планови, Општината како нарачател на планот склучува договор за изработка на планови согласно Законот, со правни лица кои имаат овластување и лиценци за изработка на урбанистичките планови.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Прилеп,,

Бр. 35- 1465/21
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА
БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.1872-КО
БЕЛОВОДИЦА, НА БАРАЊЕ ОД АНГЕЛЕСКИ
ЖИВКО**

1. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1872-КО Беловодица, на барање од Ангелески Живко, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1467/21
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1872-КО Беловодица, на барање од Ангелески Живко

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1872-КО Беловодица.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 35- 1465/22
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА
КП БР.2660-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД
ЕЛЕОНОРА ТРАЈКОСКА**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2660-КО Прилеп, на барање од Елеонора Трајкоска, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1467/22
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2660-КО Прилеп, на барање од Елеонора Трајкоска

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2660-КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 35- 1465/23
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА
КП БР.469-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД
ЈОНЧЕСКИ СЛАВКО**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.469-КО Прилеп, на барање од Јончески Славко, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1467/23
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.469-КО Прилеп, на барање од Јончески Славко

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.469-КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 35- 1465/24
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА
КП БР.1529-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД
ЈОРДАНОСКИ ЗВОНКО**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1529-КО Прилеп, на барање од Јорданоски Звонко, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1467/24
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина

Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1529-КО Прилеп, на барање од Јорданоски Звонко

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1529-КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 35- 1465/25
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.2869/5-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД КОНЕСКИ КОЧО

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2869/5-КО Прилеп, на барање од Конески Кочо, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1467/25
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2869/5-КО Прилеп, на барање од Конески Кочо

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2869/5-КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 35- 1465/26
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.123-КО НОВО ЛАГОВО, НА БАРАЊЕ ОД НЕДАНОВСКИ МАРЈАН

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.123-КО Ново Лагово, на барање од Недановски Марјан, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1467/26
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.123-КО Ново Лагово, на барање од Недановски Марјан

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.123-КО Ново Лагово.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Бр. 35- 1465/27
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.361-КО БЕРОВЦИ, НА БАРАЊЕ ОД ПЕТАНЧЕСКИ ИГОР

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.361-КО Беровци, на барање од Петанчески Игор, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1467/27
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.361-КО Беровци, на барање од Петанчески Игор

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.361-КО Беровци.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 35- 1465/28
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА
КП БР.3326-КО ОРЕОВЕЦ, НА БАРАЊЕ ОД
ПЕТРОСКИ КИТАН

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3326-КО Ореовец, на барање од Петроски Китан, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1467/28
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник

на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3326-КО Ореовец, на барање од Петроски Китан

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3326-КО Ореовец.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 35- 1465/29
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА
КП БР.725-КО ПЛЕТВАР, НА БАРАЊЕ ОД
РИСТЕСКИ ОРДАН

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.725-КО Плетвар, на барање од Ристески Ордан, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1467/29
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.725-КО Плетвар, на барање од Ристески Ордан

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.725-КО Плетвар.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Бр. 35- 1465/30
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.5701/1-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД СПАСЕСКИ ДРАГАН

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.5701/1-КО Прилеп, на барање од Спасески Драган, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1467/30
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.5701/1-КО Прилеп, на барање од Спасески Драган

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.5701/1-КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 35- 1465/31
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА
КП БР.2004-КО ШТАВИЦА, НА БАРАЊЕ ОД
СТОЈАНОСКА МЕНКА

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2004-КО Штавица, на барање од Стојаноска Менка, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1467/31
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник

на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2004-КО Штавица, на барање од Стојаноска Менка

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2004-КО Штавица.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 35- 1465/32
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА
КП БР.178-КО БЕРОВЦИ, НА БАРАЊЕ ОД
ТОШЕСКИ ЗЛАТКО

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.178-КО Беровци, на барање од Тошески Златко, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1467/32
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.178-КО Беровци, на барање од Тошески Златко

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.178-КО Беровци.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Бр. 35- 1465/33
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.561/2-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ЦВЕТКОСКИ ДРАГАН

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.561/2-КО Прилеп, на барање од Цветкоски Драган, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1467/33
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.561/2-КО Прилеп, на барање од Цветкоски Драган

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.561/2-КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 35- 1465/34
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА
БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.156-КО
ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД АНАСТАСОВСКИ
КИРО**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.156-КО Прилеп, на барање од Анастасовски Киро, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1467/34
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник

на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.156-КО Прилеп, на барање од Анастасовски Киро

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.156-КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 35- 1465/35
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА
КП БР.5/10-КО ЛЕНИШТЕ, НА БАРАЊЕ ОД
БУРНЕСКИ ГОЦЕ**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.5/10-КО Лениште, на барање од Бурнески Гоце, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1467/35
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.5/10-КО Лениште, на барање од Бурнески Гоце

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.5/10-КО Лениште.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Бр. 35- 1465/36
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.2911/1-КО ОРЕОВЕЦ, НА БАРАЊЕ ОД ВАНЧЕВА НАТАША

1. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2911/1-КО Ореовец, на барање од Ванчева Наташа, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1467/36
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2911/1-КО Ореовец, на барање од Ванчева Наташа

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2911/1-КО Ореовец.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 35- 1465/37
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА
КП БР.2954/1-КО ПРИСАД, НА БАРАЊЕ ОД
ДИМЕСКИ МИХАЈЛО

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2954/1-КО Присад, на барање од Димески Михајло, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1467/37
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15

од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2954/1-КО Присад, на барање од Димески Михајло

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2954/1-КО Присад.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 35- 1465/38
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА
КП БР.2991-КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД
ЈОВАНОВСКИ ЈОСИФ

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2991-КО Варош, на барање од Јованоски Јосиф, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1467/38
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2991-КО Варош, на барање од Јованоски Јосиф

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2991-КО Варош.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 35- 1465/39
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.1629-КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД ПОПОВА СНЕЖАНА

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1629-КО Варош, на барање од Попова Снежана, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1467/39
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1629-КО Варош, на барање од Попова Снежана

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1629-КО Варош.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 35- 1465/40
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА
КП БР.3017-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД
СМОКВОСКИ ВЛАДО

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3017-КО Прилеп, на барање од Смоквоски Владо, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1467/40
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15

од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3017-КО Прилеп, на барање од Смоквоски Владо

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3017-КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 35- 1465/41
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА
КП БР.3073-КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД
ТОПЧИОСКИ МИЛАН

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3073-КО Варош, на барање од Топчиоски Милан, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1467/41
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3073-КО Варош, на барање од Топчиоски Милан

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3073-КО Варош.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Бр. 35- 1465/42
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.83/2-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ТРЕНЧЕВСКИ МИЛЕ

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.83/2-КО Прилеп, на барање од Тренчевски Миле, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1467/42
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.83/2-КО Прилеп, на барање од Тренчевски Миле

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.83/2-КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 35- 1465/43
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА
КП БР.4602-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД
ХРИСТОСКИ ВАСИЛ

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4602-КО Прилеп, на барање од Христоски Васил, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1467/43
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот

на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4602-КО Прилеп, на барање од Христоски Васил

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4602-КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 35- 1465/44
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА И
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ
НА ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ПЕЛАГОНИСКИОТ
ПЛАНСКИ РЕГИОН

1. Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за основање на Центар за развој на Пелагонискиот плански регион, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1467/44
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 24,25 и 26 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија” бр.63/07, 187/13 и 215/15) а во врска со член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/2002), врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

за измена и дополнување на Одлуката за основање на Центар за развој на Пелагонискиот плански регион

член 1

Во Одлуката за основање на Центар за развој на Пелагониски плански регион бр.07-677/8 од 14.03.2008 и бр.07-972/10 од 23.04.2017 година, членот 11 се менува и гласи:

„Висината на финансиските средства кои ќе ги издвои секоја единица на локалната самоуправа, која е во состав на Пелагонискиот плански регион, се определува на 13 денари по глава на жител.

Висината на финансиските средства кои единиците на локалните самоуправи ги трансферираат во тековно работење на Центарот, може да се промени со Одлука на Советите на единиците на локалната самоуправа, кои се во состав на Пелагонискиот плански регион.

Трансферот на средствата ќе се врши квартално, за секој квартал однапред. Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион има сметка во системот на Трезорска сметка.”

Член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во ”Службен гласник на Општина Прилеп”, а ќе се применува од 01.01.2018 година.

Бр. 35- 1465/45
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА ЗА ЗГОЛЕМЕНО УЧЕСТВО НА РОМИТЕ И ДРУГИТЕ ПОМАЛИ ЕТНИЧКИ ЗАЕДНИЦИ ВО ОПШТЕСТВЕНИОТ ЖИВОТ И РАЗВОЈОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП (2017-2018)

1. Заклучок за усвојување на Програмата за работа за зголемено учество на Ромите и другите помали етнички заедници во општествениот живот и развојот на општина Прилеп (2017-2018), се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1467/45
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36, став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” број 5/02) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008) врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Програмата за работа за зголемено учество на Ромите и другите помали етнички заедници во општествениот живот и развојот на општина Прилеп (2017-2018)

1. Советот на Општина Прилеп, ја усвојува Програмата за работа за зголемено учество на Ромите и другите помали етнички заедници во општествениот живот и развојот на општина Прилеп (2017-2018).

2.Заклучокот да се достави до градоначалникот, ЛЕР и архивата на Општина Прилеп.

3.Заклучокот ќе се објави во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Бр. 35- 1465/46
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈА ЗА ЗГОЛЕМЕНО
УЧЕСТВО НА РОМИТЕ И ДРУГИТЕ ПОМАЛИ
ЕТНИЧКИ ЗАЕДНИЦИ ВО ОПШТЕСТВЕНИОТ
ЖИВОТ И РАЗВОЈОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП**

1. Заклучокот за усвојување на Стратегија за зголемено учество на Ромите и другите помали етнички заедници во општествениот живот и развојот на општина Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1467/46
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36, став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” број 5/02) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008) врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Стратегија за зголемено учество на Ромите и другите помали етнички заедници во општествениот живот и развојот на општина Прилеп

1. Советот на Општина Прилеп, ја усвојува Стратегија за зголемено учество на Ромите и другите помали етнички заедници во општествениот живот и развојот на општина Прилеп.

2. Заклучокот да се достави до градоначалникот, ЛЕР и архивата на Општина Прилеп.

3. Заклучокот ќе се објави во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Бр. 35- 1465/47
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕДЛОГ
НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР ПРИ ЈУМЦСР
ПРИЛЕП**

1. Решението за предлог на член на Управниот Одбор при ЈУМЦСР Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1467/47
31.07.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 5/2002) и член 100 став 3 од Закон за социјална заштита (“ Службен весник на РМ” 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 180/14 I 33/15), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 31.07.2017 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за предлог на член на Управниот Одбор при ЈУМЦСР Прилеп

1. Советот на Општина Прилеп за член на Управниот Одбор при ЈУМЦСР Прилеп го предлага Горан Стојаноски, дипломиран економист вработен во ФЗО-подрачна еденица Прилеп.

2. Решението да се достави до седиштето на центарот за социјална работа во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Прилеп и до Министерство за труд и социјална политика.

3. Решението ќе се објави во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 35- 1465/48
31.07.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на Совет на Општина Прилеп
д-р Силвана Пашовска

С О Д Р Ж И Н А

на Службен гласник на Општина Прилеп бр. 7 од 31.07.2017 година

1. Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Прилеп за 2017 година.....стр.2
2. Одлука за измена на одлуката за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2017 година.....стр.39
3. Квартален Извештај за Извршување на Буџетот на Општина Прилеп за втор квартал од 2017 година.....стр.41
4. Одлука за долгорочно домашно задолжување на Општина Прилеп во рамките на Проектот за подобрување на општинските услуги (МСИП).....стр.43
5. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар, деловни простории на месна заедница Чепигово.....стр.43
6. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Водовод и канализација”- Прилеп за период од 01.04.2017 година до 30.06.2017 година.....стр.44
7. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2018 година на ЈКП „Водовод и канализација”- Прилеп, бр. 01-202/1 од 19.07.2017 год.....стр.45
8. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП Пазари- Прилеп за период од 01.04.2017 година до 30.06.2017 година.....стр.45
9. Одлука за давање согласност на Одлуката (бр.02-196/1 од 15.07.2017 год) за изменување и дополнување на Годишниот план за вработување во 2017 година на ЈКП „Пазари” Прилеп, бр. 03-198/1 од 16.07.2017 год.....стр.46
10. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп за период од 01.04.2017 година до 30.06.2017 година.....стр.47
11. Одлука за давање согласност на Одлуката (бр.02-654/1 од 10.07.2017 год) за изменување и дополнување на Годишниот план за вработување во 2017 година на ЈП за ПУП Прилеп, бр. 02-654/2 од 10.07.2017 год.....стр.47
12. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП Комуналец Прилеп за период од 01.04.2017 година до 30.06.2017 година.....стр.48
13. Одлука за давање согласност на Одлуката на ЈКП „Комуналец”-Прилеп, за усвојување на консолидираната сметка за 2016 година од ЈКП „Комуналец”-Прилеп и ДООЕЛ „Терминал-Комуналец”-Прилеп, бр.02-1729/4 од 21.07.2017 година.....стр.49
14. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2018 година на ЈКП „Комуналец” -Прилеп, бр. 03-1717 од 21.07.2017 год.....стр.49
15. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите, бр.2-1729/7 од 21.07.2017 година на ЈКП „Комуналец”-Прилеп.....стр.50
16. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник”- Прилеп за период од од 01.04.2017 година до 30.06.2017 година.....стр.50
17. Одлука за давање согласност на Одлуката за работа на воспитна група со поголем број на деца на ЈОУДГ „Наша иднина“ - Прилеп во објект „Бончејца“, „Мирче Ацев“, „Тризла“ и „Гоце Делчев“, бр.02 – 139/2 од 14.07.2017 година.....стр.51
18. Одлука за давање согласност на Одлуката за работа на воспитна група со помал број на деца на ЈОУДГ „Наша иднина“ - Прилеп во објект во други просторни услови во ООУ „Круме Волнароски“ с. Тополчани и с. Беровци, во ООУ „Кирил и Методиј” во с.Канатларци, во

- ООУ „Страшо Пинџур“ во с. Големо Коњари и во објектот во Кривогаштани, бр.02 – 139/2 од 14.07.2017 година.....стр.52
19. Оперативна Програма за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето од Општина Прилеп, за сезоната 2017/2018 година.....стр.52
20. Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2017 година.....стр.60
21. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1872-КО Беловодица, на барање од Ангелески Живко.....стр.61
22. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2660-КО Прилеп, на барање од Елеонора Трајкоска.....стр.61
23. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.469-КО Прилеп, на барање од Јончески Славко.....стр.62
24. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1529-КО Прилеп, на барање од Јорданоски Звонко.....стр.62
25. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2869/5-КО Прилеп, на барање од Конески Кочо.....стр.63
26. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.123-КО Ново Лагово, на барање од Недановски.....стр.64
27. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.361-КО Беровци, на барање од Петанчески Игор.....стр.64
28. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3326-КО Ореовец, на барање од Петроски Китан.....стр.65
29. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.725-КО Плетвар, на барање од Ристески Ордан.....стр.66
30. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.5701/1-КО Прилеп, на барање од Спасески Драган.....стр.66
31. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2004-КО Штавица, на барање од Стојаноска Менка.....стр.67
32. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.178-КО Беровци, на барање од Тошески Златко.....стр.68
33. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.561/2-КО Прилеп, на барање од Цветкоски Драган.....стр.68
34. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.156-КО Прилеп, на барање од Анастасовски Киро.....стр.69

35. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.5/10-КО Лениште, на барање од Бурнески Гоце.....стр.70
36. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2911/1-КО Ореовец, на барање од Ванчева Наташа.....стр.70
37. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2954/1-КО Присад, на барање од Димески Михајло.....стр.71
38. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2991-КО Варош, на барање од Јованоски Јосиф.....стр.72
39. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1629-КО Варош, на барање од Попова Снежана.....стр.72
40. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3017-КО Прилеп, на барање од Смоквоски Владо.....стр.73
41. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3073-КО Варош, на барање од Топчиоски Милан.....стр.74
42. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.83/2-КО Прилеп, на барање од Тренчевски Миле.....стр.75
43. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4602-КО Прилеп, на барање од Христоски Васил.....стр.76
44. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за основање на Центар за развој на Пелагонискиот плански регион.....стр.76
45. Заклучок за усвојување на Програмата за работа за зголемено учество на Ромите и другите помали етнички заедници во општествениот живот и развојот на општина Прилеп (2017-2018).....стр.76
46. Заклучок за усвојување на Стратегија за зголемено учество на Ромите и другите помали етнички заедници во општествениот живот и развојот на општина Прилеп.....стр.77
47. Решение за предлог на член на Управниот Одбор при ЈУМЦСР Прилеп.....стр.77

ИЗДАВА : Општина Прилеп

ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК: Марјан Ристески -Градоначалник на Општина Прилеп

ДИЗАЈН И КОМПЈУТЕРСКА ОБРАБОТКА: Горица Чатлеска

ПЕЧАТИ: Одделение за правни и општи работи. Тираж: 50 примероци